



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 3 септември 2003
Скопје

Број 56

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 300000000188798

1273.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се доделуваат средства во износ од 80.000.000 денари на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, од кои 72.400.000 денари за надминување на финансиските проблеми со кои се соочува Фондот и 7.600.000 денари за издавање на сини картони на претпријатијата загубари за септември 2003 година.

Член 2

Средствата од член 1 да се обезбедат од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, Раздел 090.02 Министерство за финансии - функции на државата, Програма 12, ставка 443, потставка 443717 - Други непомнати трансфери.

Член 3

Се задолжува Министерството за финансии да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3798/1
25 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1274.

Врз основа на член 5, став 2 од Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 2002 ГОДИНА

1. Дел од остварените вишоци на приходите над дозволеното ниво на потрошувачка во 2002 година во износ од 731.000 денари се распределува на единицата на локалната самоуправа Демир Хисар.

2. Единицата на локална самоуправа Демир Хисар е должна средствата од точка 1. на оваа одлука да ги користи наменски за остварување на редовните функции на општината.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за финансии. Средствата ќе се преведат на сметката на буџетот на единицата на локална самоуправа Демир Хисар.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3790/1
25 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1275.

Врз основа на член 91 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА СТАВАЊЕ ВО МИРУВАЊЕ НА АМБАСАДИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КОПЕНХАГЕН И ТЕХЕРАН

Член 1

Владата на Република Македонија ги става во мирување амбасадите на Република Македонија во Копенхаген и Техеран.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 64/1
25 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1276.

Врз основа на член 13 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/2002) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 01.09.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

За потребите на Владата на Република Македонија да се изврши прибавување на недвижности во сопственост на Република Македонија по пат на откупување на објекти и земјиште кои се наоѓаат во кругот на зградата на Владата на Република Македонија, на бул. "Климент Охридски" (поранешна бул. "ЈНА") бр. 7 и 9 опишани во Имотен лист бр. 1729, Имотен лист бр. 1728, Имотен лист бр. 45893 и Имотен лист бр. 45892, сите во КО Центар I-Скопје.

Член 2

Недвижностите од член 1 на оваа одлука да се прибават по цена во вкупен износ од 565.083,45 ЕВРА во денарска противвредност на денот на плаќањето по средниот курс на НБМ, и тоа за:

- објект на бул. "Климент Охридски" бр. 9 во Скопје по цена од 368.500 ЕВРА во денарска противвредност на денот на плаќањето, по средниот курс на НБМ,
 - објект на бул. "Климент Охридски" бр. 7 во Скопје кој се состои од:
 - стан бр. 1 по цена од 116.583,45 ЕВРА во денарска противвредност на денот на плаќањето, по средниот курс на НБМ,
 - стан бр. 2 по цена од 80.000 ЕВРА во денарска противвредност на денот на плаќањето по средниот курс на НБМ.

Член 3

Договорот за прибавување на недвижностите од член 1 на оваа одлука од името на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за финансии.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3833/1
1 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1277.

Врз основа на член 11, став 1, точка 5 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА НАБАВКА НА ОСНОВНО СРЕДСТВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за набавка на основно средство на Јавното претпријатие "Македонијапат" - Скопје, бр. 02-321/2-4 од 24.04.2003 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 24.04.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1875/1
25 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1278.

Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2002) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

Член 1

Дел од деловниот простор кој во катастарската евиденција се води на име на Република Македонија, изграден на КП бр. 726 КО Центар II-Скопје, сопственост на Република Македонија, поранешен објект на Средното училиште „Никола Тесла“ во Скопје, и тоа по една работна просторија со поединечна површина од 55,33 м² се дава на користење на Организацијата на жените на Македонија, на Организацијата на жените на град Скопје и на Сојузот на Македонците со исламска религија, без надоместок и на Книгоиздателството „МИ-АН“ - Скопје, со надоместок.

Член 2

Се задолжува Службата за општи и заеднички работи со корисниците на деловниот простор да склучи договор за условите и начинот на користење на деловните простории, а со Книгоиздателството „МИ-АН“ договор за закуп.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-3600/2
25 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1279.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 43 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОДБОР ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЈУБИЛЕЈОТ 95 ГОДИНИ ОД КОНГРЕСОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АЛБАНСКОТО ПИСМО

Член 1

Се образува Одбор за одбележување на јубилејот 95 години од Конгресот за определување на албанското писмо, одржан во Битола 1908 година (во натамошниот текст: Одбор).

Член 2

Одборот се состои од претседател и шест члена, именувани од Владата на Република Македонија од редот на познати и истакнати стручњаци во оваа област.

Член 3

Одборот има за задача да предложи активности врзани со одбележувањето на јубилејот.

Член 4

За спроведување на активностите, Одборот ќе формира посебен секретаријат.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3815/1
25 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1280.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 2 од Одлуката за образување на Одбор за одбележување на јубилејот 95 години од Конгресот за определување на албанското писмо, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2003 година, донесе

РЕ Ш Е Н И Е ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЈУБИЛЕЈОТ 95 ГОДИНИ ОД КОНГРЕСОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АЛБАНСКОТО ПИСМО

1. За претседател и членови на Одборот за одбележување на јубилејот 95 години од Конгресот за определување на албанското писмо, се именуваат:

а) за претседател

- Муса Џафери, заменик на претседателот на Владата.

б) за членови:

- Благој Стефановски, министер за култура;
- Азиз Положани, министер за образование и наука;
- Мето Јовановски, писател;
- Луан Старова, академик;
- Али Алиу, писател;
- Решат Неџипи, историчар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3815/2
25 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1281.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 август 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС "ЗЛЕТОВИЦА"-ПРОБИШТИП

1. Драги Алигов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС "Злетовица"-Пробиштип.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС "Злетовица"-Пробиштип се именува Добре Наунов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3702/1
11 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1282.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ И ПАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ И БИОЛОШКИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ

I. Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони и патолошки материјал и биолошки производи по потекло од домашни и диви чапункари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 88/2001), престанува да важи.

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-7585/1
29 август 2003 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

1283.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈЦА ЗА ИНКУБАЦИЈА, СВЕЖО МЕСО И ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ ОД СР ГЕРМАНИЈА И БЕЛГИЈА И НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РМ НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈЦА ЗА ИНКУБАЦИЈА, СВЕЖО МЕСО И ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ ОД ХОЛАНДИЈА

I. Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви птици, семе за вештачко осеменување, јајца за инкубација, свежо месо и производи по потекло од домашни и диви птици од СР Германија и Белгија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/2003) и Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви птици, семе за вештачко осеменување, јајца за инкубација, свежо месо и производи по потекло од домашни и диви птици од Холандија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/2003), престануваат да важат.

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-7585/2
29 август 2003 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

1284.

Врз основа на член 49 од Законот за данокот на добивка ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002 и 51/2003), министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување ("Службен весник на РМ" бр. 92/2001, 51/2002 и 54/2003), образецот „МДБ“ - Даночен биланс за месец _____, се заменува со нов образец „МДБ“ - Даночен биланс за месец _____, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-18241/1
29 август 2003 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Петар Гошев, с.р.**

МДБ	
Република Македонија Министерство за финансии Управа за јавни приходи	М Е С Е Ч Е Н ДАНОЧЕН БИЛАНС
Даночен број Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт 	Датум и број на прием Пресметковен период Рок на поднесување

1 Даночна основа (ред. бр. IV или IVa од ДЗ за припадната година)	01	
2 Број на месеци на работење во претходната година	02	
3 Месечна даночна основа (ред. бр. 1 : 2)	03	
I Месечна даночна основа реаволоризирана со коефициент на пораст на цените на мало (ред. бр. 3 x коеф. на пораст на цени на мало)	04	
II Намалување на месечната даночна основа (ред. бр. 4+5+6)	05	
4 Средства вложени за заштита на животната средина и природата (износ бр. месеци до крај на пресметковниот период)	06	
5 Инвестиции во далекин и недвижен имот (износ бр. месеци до крај на пресм. период)	07	
6 Вложувања во стопански недоволно развиени подрачја, но не повеќе од 50% од даночната основа од ред. бр. 1 (износ бр. месеци до крај на пресм. период)	08	
III Месечна даночна основа за оданочување (ред. бр. II)	09	
IV Пресметан месечен данок на добивка (ред. бр. III x стапка)	10	
V Намалување на пресметаниот месечен данок (ред. бр. 7 + 9)	11	
7 Даночен кредит во висина на платен данок во претходниот пресметковен период (7a + 7b + 7c)	12	
7 ^a Сразмерен дел од данокот содржан во исплатените плати во пресметковниот период (износ бр. месеци до крај на пресм. период)	13	
7 ^b Сразмерен дел на данокот содржан во исплатените стипендии побарувања во пресметковниот период (1 бр. месеци до крај на пресм. период)	14	
7 ^c Сразмерен дел на данокот содржан во укинати резервирања во пресметковниот период (износ бр. месеци до крај на пресм. период)	15	
8 Пресметан данок по намалување (ред. бр. IV - 7)	16	
9 Намалување на данокот (ред. бр. 9a + 9b + 9c)	17	
9 ^a Намалување на данокот за процент на учество на странското лице во вкупниот капитал утврден за изминатиот даночен период (ред. бр. 8 x процент)	18	
9 ^b Намалување на данокот за 50% за обврзникот кој котира на официјалните пазарина сераа (ред. бр. 8 x 50%)	19	
9 ^c Намалување на данокот за сразмерниот дел на износот вложен во нивниот и ставен во употреба до двесте фискални апарати (износ бр. на месеци до крајот на пресметковниот период)	20	
VI Месечна обврска на данокот на добивка (ред. бр. IV-V)	21	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА МЕСЕЧНИОТ ДАНОЧЕН БИЛАНС

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник 	Својство
(име и презиме, јуридикално лице)	(Должителство/Должителство/Должителство)
Потпис и печат 	Датум на поднесување

Податоци за обработката

СПИШИ НАПОМЕНИ

Месечните аконтации на данокот на добивка се плаќаат во рок од 15 дена по истекот на овој календарски месец. Доколку даночниот обврзник во даночниот период кој претходи на пресметковниот искажал повеќе платен данок за кој не бера враќање, износот на повеќе платениот данок ќе се смета за платена аконтација.

Износот на месечната аконтација за секој календарски месец и за месец јануари наредната година се утврдува според основата на данокот (ред. бр. IV - АОП 34 од "ДБ") утврдена за претходната година. Обврзниците кои во претходната година не оствариле основа за оданочнување, плаќањето на аконтациите по вршат на претпоставена основа што сани ќе ја утврдат согласно проценетите можности за остварување на добивка (ред. бр. Vа - АОП 35 од "ДБ").

Даночниот обврзник кој за прв пат започнува со работење на данокот во тековната година го враќа со поднесување на образецот "ДБ" и пресметка за утврдена Даночна основа (ред. бр. IV - АОП 34 од "ДБ") за пократок временски период, односно со состојба на 31 март, 30 јуни, 30 септември или 31 декември во тековната година. При утврдувањето на даночната основа, доколку даночниот обврзник работел помалку од еден месец во кварталот, овој период се поврзува со кварталот кој следи.

Обврзниците кои во тековниот период остваруваат и користат право на даночно намалување на месечната даночна основа според одредбите од член 13 од Правилникот, образецот "МДБ" задолжително го доставуваат до УЛП.

Обврзниците кои месечната даночна основа ја утврдуваат и плаќаат на основата утврдена согласно одредбите од членот 11 од Правилникот, нивната основа до УЛП ја доставуваат месечно пресметки на данокот на добивка (образец "МДБ").

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "МДБ".

Износите се искажуваат во цели денари без дена.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и пресметковниот период за кој се поднесува пресметката.

- 1 Износ искажан како "Даночна основа" под ред. бр. IV (АОП 34) или како "Претпоставена даночна основа" (IVа - АОП 35), утврден во образецот "ДБ" за претходниот даночен (пресметковен) период 01
- 2 Број на месеци во годината (12) доколку "ДБ" е составен за даночен период кој ја опфаќа годината, односно бројот на месеците за кој е составен "ДБ" 02
- 3 Месечна даночна основа утврдена како исплинек на даночната основа и бројот на месеци на работење (АОП 01 - АОП 02) 03
- I. Месечна даночна основа ревалоризирана со коефициентот на пораст на цените на мало 04
- Месечна даночна основа од ред. бр. 3 (АОП 03), зголемена со процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката од претходниот период од годината, односно до 31 јануари наредната година, во однос на просечните цени на мало во претходната година. Процентот на пораст се утврдува според податоците на Државниот завод за статистика.
- II. Намалување на месечната даночна основа (ред. бр. 4 + 5 + 6) 05
- Збир на месечни намалувања на даночната основа (АОП 06 + АОП 07 + АОП 08)
- 4 Месечно намалување по основ на вложување на средства за заштита на животната средина и природата, согласно член 35 од ЗУД и член 13 став 2 точка 1 од ПДД. Месечниот износ на намалувањето се утврдува како еднаков дел добиев со поделба на акутниот вложување со бројот на месеците што престануваат до истекот на даночниот период (годината). 06
- 5 Месечно намалување по основ на тековно инвестирање во движен и недвижен имот, освен изземаната од член 31 став 1 и 3 од ЗУД и член 13 став 2 точка 2 од ПДД. 07
- Месечните износи на намалување на инвестициите во движен и недвижен имот до 100.000 евра во денарска противвредност претставуваат еднакви делови, добиев со поделба на износот на инвестициите со бројот на месеците што престануваат до истекот на даночниот период (годината).
- Правото за користење на даночно ослободување на инвестициите во движен и недвижен имот над 100.000 евра во денарска противвредност се утврдува на тој начин што од даночната основа утврдена на ред. бр. 1 од "МДБ" се одзема износот од 100.000 евра во денарска противвредност и на така добиената основа се пресметува износ до 30%, но не повеќе од остатокот на неискористениот дел од инвестицијата. Месечните износи на намалување на инвестициите претставуваат еднакви делови, добиев со поделба на износот на инвестициите со бројот на месеците што престануваат до истекот на даночниот период (годината).
- 6 Месечно намалување по основ на тековните вложувања во стопански недоходно развиени општини и во специфични подрачја (индрко планински региони, пограничниот појас и компактно заостанатите подрачја) од член 32 од ЗУД и член 13 став 2 точка 3 од ПДД. Месечниот износ на намалувањето се утврдува како еднаков дел добиев со поделба на износот на наведените акутни вложувања, но не повеќе од износот утврден во вносна од 50% од даночната основа утврдена во ред. бр. 1 (АОП 01), со бројот на месеците што престануваат до истекот на даночниот период (годината). 08
- III. Месечна даночна основа за оданочнување (ред. бр. I - II) 09
- Разлика помеѓу месечната даночна основа и збирот на износите на месечните намалувања на даночната основа (АОП 04 - АОП 05)
- IV. Пресметан месечен данок на добивка (ред. бр. III x 15%) 10
- Износ добиев со примена на даночната стапка од 15%, пропишана со член 28 од ЗУД, на даночната основа утврдена по намалувањето (АОП 09 x 15%)
- V. Намалувања на пресметаниот месечен данок на добивка (ред. бр. 7 + 9) 11
- Збир на акутни намалувања на данокот (АОП 12 + АОП 17)
- 7 Даночен кредит во висина на платениот данок на добивка во претходните даночни периоди (АОП 13 + АОП 14 + АОП 15). Месечниот износ претставува еднаков дел добиев со поделба на даночниот кредит по наведениот основ, со бројот на месеците што престануваат до крајот на даночниот период. 12
- 7а Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените плати во пресметковниот период, согласно член 13 став 3 од ПДД 13
- 7б Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во наплатените отпишани побарувања по пат на исправка на вредноста, согласно член 13 став 3 од ПДД 14
- 7в Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во узематите резервиранија, согласно член 13 став 3 од ПДД 15
- 8 Данок по намалување (ред. бр. IV - 7) 16
- Износ на пресметаниот данок, намален за износот на даночниот кредит (АОП 10 - АОП 12)
- 9 Намалување на данокот (ред. бр. 9а + 9б + 9в) 17
- Збир на даночни опсонувања и ослободувања со кои се намалува данокот по намалување (АОП 18 + АОП 19 + АОП 20).
- Намалувањето на месечните аконтации на данокот на добивка се врши по претходно добиено одобрение од УЛП, кое за АОП 18 и АОП 19 се спроведува во периодот кој следи по "ДБ" во кој за првпат е искажано даночното намалување, а завршува со поднесениот "ДБ" за третата година од еднократниот период за кој се применува даночното намалување.
- 9а Износ на сразмерниот дел од добивката што му припаѓа на странското лице по основ на вложени средства во домашниот даночен обврзник, согласно член 33 од Законот и член 13 став 4 точка 1 од ПДД. Месечниот износ на намалувањето на данокот се пресметува во висина на процентот на учеството на странското лице во акутниот капитал на даночниот обврзник, применет на износот на пресметаниот данок по намалување (АОП 16). Процентот на учеството на странското лице се утврдува во "ДБ" со состојба на 31 декември, за годината што претходи. 18
- 9б Износ во висина на 50% од пресметаниот данок по намалување (АОП 16), за првите три години на даночниот обврзник кој котира на официјалните пазари на берзата, согласно член 36-а од ЗУД и член 13 став 4 точка 2 од ПДД. 19
- 9в Месечен износ на намалување на данокот кој се утврдува во вредност на набаваните и ставени во употреба до десет фискални исплати поделена со бројот на месеците што престануваат до крајот на годината 20
- VI. Месечна обврска на данокот на добивка (ред. бр. IV - V) 21
- Разлика на пресметаниот данок на добивка и акутниот месечно намалување на пресметаниот данок (АОП 10 - АОП 11)

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишате ја пресметката и ставате печат.

WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ**

Пред овој суд е поднесена тужба за надомест на штета, на тужителот Жито лукс АД Скопје, против тужениот Срцев Борче од Скопје, со последна пријавена адреса на живеење ул. "Вич" бр. 2/2. Вредност на спорот 142.070,00 ден.

Бидејќи тужениот Срцев Борче не живее на пријавената адреса, се повикува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во судот или да достави адреса на која престојува, како би можел судот да продолжи со постапката. Во спротивно, од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа ќе му биде поставен привремен старател, кој во текот на постапката ќе ги заштити неговите интереси како тужен.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII. П. бр. 2097/02. (22326)

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД

Пред овој суд во тек е постапка за прогласување на исчезнатото лице за умрено по предлог на предлагачот Славе Банар од Охрид, за исчезнатото лице Сава Мандовска-порано од с. Лешани.

Се повикува исчезнатото лице Сава Мандовска (Матеска)-порано од с. Лешани, како и секој друг што знае за нејзиниот живот, да се јави во судот во рок од три месеци од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

По истекот на рокот од 3 месеци исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено.

Од Основниот суд во Охрид, ВПП. бр. 76/03. (22684)

Пред овој суд во тек е постапка за прогласување на исчезнатото лице за умрено по предлог на предлагачот Славе Банар од Охрид, за исчезнатото лице Сандре (Александар Наумовски) Банароски-порано од с. Лешани.

Се повикува исчезнатото лице Сандре (Александар Наумовски) Банароски-порано од с. Лешани, како и секој друг што знае за неговиот живот, да се јави во судот во рок од три месеци од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

По истекот на рокот од 3 месеци исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено.

Од Основниот суд во Охрид, ВПП. бр. 75/03. (22685)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на право на сопственост и поништување на договор за подарок на недвижен имот, по тужбата на тужителот Томовски Стефан од с. Д. Дупени, Ресен, против тужените Димовска Николина и Ристевска Фотија, двете од с. Д. Дупени и двете сега во странство со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

Се повикуваат тужените, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достават точна адреса или да одредат свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе им постави привремен застапник кој ќе ги застапува нивните права и интереси, а се до окончување на постапката на овој суд.

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 120/2003. (22549)

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост, по тужба на тужителката Горчевска Јованка од с. Јанковец, Ресен, против тужените Саламовски Јован од Ресен, Саламовски Вангел од Ресен и

Ѓорѓиевски Божида од Битола, сите сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

Се повикуваат тужените, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достават точна адреса или да одредат свои полномошници. Во спротивно, судот по службена должност ќе им постави привремен застапник кој ќе ги застапува нивните права и интереси, се до окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 84/2003.

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред овој суд во тек е постапка за долг, која е заведена под П. бр. 342/02, од тужителот Ковачев Перо од с. Секирник, против тужениот Стојанов Благој од с. Старо Коњарево, сега со непозната адреса во Швајцарија. На тужениот Стојанов Благој сега со непозната адреса, му се назначува привремен застапник, со основ на долг 7.500 евра.

За привремен застапник се назначува Тони Делев, стручен соработник во Основниот суд во Струмица, кој ги има сите права на законски застапник по оваа постапка согласно член 79 од Законот за парнична постапка.

Се повикува тужениот Стојанов Благој од с. Старо Коњарево, да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ во судница бр. 10. Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува привремениот застапник до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 342/2003. (22551)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за развод на брак по тужба на тужителот Селмани Сулејман од с. Пирок, против тужената Шкрбиќ Марица од Лозница, со непозната адреса.

Се повикува тужената Шкрбиќ Марица, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси до правосилно окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 919/2003. (22778)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2095/2003 од 12.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02029095?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за транспорт, шпедиција, услуги и промет ИНТЕР-МАК Тони ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Марко Орешковиќ" бр. 66.

Се менува седиштето на друштвото и ќе се наоѓа на бул. "Крсте Мисирков" бр. 14-1/1.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2095/2003. (19352)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2161/03 од 07.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02044559?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник и зголемување на основната главнина на Друштвото за производство, промет, услуги и транспорт УНИМАК ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Мара Междуречка" бр. 22 б.

Кон друштвото пристапува содружникот Трговско друштво за производство и трговија УНИТРЕЈД Беа-

дин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Се врши зголемување на основната главнина во износ од 1.320.500,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2161/2003. (19354)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 368/03 од 11.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-114-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Државното средно угостителско туристичко училиште "ЛАЗАР ТАНЕВ" - Скопје, ул. "Стрезово" бб, Скопје.

Досегашниот директор Добрица Јосифоска се разрешува од должноста директор на ДСУТУ "ЛАЗАР ТАНЕВ" - Скопје, со 02.07.2003. За вршител на должноста директор на ДСУТУ "ЛАЗАР ТАНЕВ" - Скопје се именува Маре Тодоровска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 368/2003. (19357)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 351/03 од 09.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-962-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето на ЈАВНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВАЛАНДОВО ул. "Никола Карев" бр. 24.

Се брише од судскиот регистар ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА Валандово, ул. "Никола Карев" бр. 24.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 351/2003. (19359)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 129/03 од 04.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-2021-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Дом на културата "МИРКА ГИНОВА" - Демир Капија, ул. "Маршал Тито" бб, Демир Капија.

Се брише досегашниот вршител на должност Петар Мојсов - директор со неограничени овластувања, а на негово место се именува Николова Ордана, вршител на должност - директор со неограничени овластувања.

Николова Ордана, вршител на должност - директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 129/2003. (19361)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1300/2003 од 11.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02047756?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги АНАСТАСИЈА-С ДООЕЛ Куманово, ул. „Горче Петров“ бр. 6.

Управител на Друштвото за производство, трговија и услуги АНАСТАСИЈА – С ДООЕЛ Куманово.

Лицето Бајдевска Снежана се брише, а за управител се назначува Ристовски Виктор од Куманово, ул. „Горче Петров“ бр. 6.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1300/2003. (21130)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2861/2003 од 30.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02004529?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиштето и управител на Друштвото за промет, услуги и увоз-извоз СИ-ФЕХС Травелник ДООЕЛ Скопје, ул. „Васил Главинов“ бр. 16/6.

Новото седиште на друштвото е на ул. „Васил Главинов“ бр. 16/6.

Се брише досегашниот управител Блажевска Елеонора, а се запишува новиот управител Божиновска Дијана.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2861/2003. (21131)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2840/2003 од 31.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02018695?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за транспорт, градежништво и трговија ВИА-ИНВЕСТА Атанас ДООЕЛ Скопје, ул. „Васил Горѓов“ бр. 21.

Дејноста се проширува со: 26.81, 26.82, 26.81/1, 26.81/2, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.22, 28.62, 28.71, 28.72, 28.75, 29.13, 29.14, 36.63, 51.61, 51.62, 51.63, 51.65, 51.66, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2840/2003. (21132)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2701/2003 од 22.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02041414?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружник, преносот на удел на Друштвото за трговија и услуги СТИЛС експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. „Карл Хрон“ бр. 44-б.

На ден 3.07.2003 година пристапила Весна Спасевска, а истапува Сузана Милкиќ од Скопје.

Се брише Милкиќ Сузана, управител, а се запишува Весна Спасевска, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2701/2003. (21133)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2107/2003 од 17.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02045685?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа ТЕЛЕНЕТ ДООЕЛ – Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 83, Скопје.

Промена на овластено лице за застапување.

Се брише Јанчевска Цветанка - управител без ограничување, а се запишува Спировска Дијана - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2107/2003. (21134)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2741/2003 од 30.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02045799?-3-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основачи на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ДИЗЕЛ СР КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Скопје, с. Миладиновци.

На 11.07.2003 година пристапиле Јадранка Николова и Снежана Мајнова од Скопје, а на истиот ден истапиле Саве Николов и Ристо Мајнов од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2741/2003. (21135)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1024/2002 од 09.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010590?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар трансформацијата и усогласувањето со ЗТД на Акционерското друштво за полјоделско производство 1-ви Мај - Полјоделство с. Драгоево-Штип.

Општественото претпријатие ОЗОП "1-ви Мај" ц.о. с. Драгоево - Штип согласно решението на Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата со

општествен капитал изврши трансформација согласно ЗТПОК по модел продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето и водењето на работите на претпријатието, со поделба на две акционерски друштва. Друштвото го усогласи своето работење со Законот за трговските друштва.

На 09.09.2002 година одржано е конститутивно собрание на АД за полјоделско производство "1-ви Мај-Полјоделство" с. Драгоево-Штип на кое е донесен Статутот и избрани органи на управување. Основачи се акционери според акционерската книга во списите на судот. Акционерски капитал: 318 акции со вкупна номинална вредност од 16.260 ЕУР (31.800 ДЕМ) од кои акции што ги откупили акционерите и акции пренесени на АРМТПОК кои се откупуваат согласно договорот.

Дејности: 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.3, 01.30, 01.4, 01.41, 01.41/3, 01.42, 15.5, 15.51, 15.7, 15.71, 17.13, 45.2, 51.1, 51.11, 51.18, 51.2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.3, 51.32, 51.33, 51.39, 51.7, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, откуп на жива стока и сточарски производи, кооперација со индивидуални земјоделски производители, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Во правниот промет друштвото настапува со неограничени овластувања. Одговара за своите обврски со сиот имот-целосна одговорност. Рушан Беџети, претседател на Управен одбор - директор, го застапува друштвото со потполни и неограничени овластувања. Документите во објавата можат да се прегледаат во судот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1024/2002.
(17592)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1988/99 од 31.01.2000 година, во регистарска влошка бр. 03005889?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар претварањето и усогласувањето на друштвото за производство, трговија и транспорт Никомар ДООЕЛ увоз-извоз с. Ракитец-Конче.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 05.01, 05.02, 15.51, 20.10/1, 20.10/2, 45.21/1, 45.31, 45.33, 45.43, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 52.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународниот транспорт, застапување на странска фирма, реекспорт, продажба на стоки на констигнациони складови.

Одговорност: во свое име и за своја сметка, одговара со целиот свој имот.

Управител е Петров Живко без ограничување во застапувањето. Основач е Петров Живко.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1988/99.
(17593)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 351/2003 од 09.04.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011084?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за превоз, услуги и трговија Хит-МС ДОО Струмица, ул. "Крушевска Република" бр. 212.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2,

52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка без ограничување за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Основачите не одговараат.

Ристов Стојче - управител без ограничување. Ристов Стојче - управител - застапник во вршење на надворешно-трговскиот промет без ограничување.

Содружници на друштвото се: Ристов Стојче од Струмица, ул. "Крушевска Република" бр. 212 и Младенов Марјан од Струмица, ул. "Братство Единство" бр. 48-1/7.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 351/2003.
(17594)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 475/03 од 19.05.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011208?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија ДИПОН ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Димитар Влахов" БР. 78.

Единствен содружник и основач е Роберт Василев од Струмица, на ул. "Димитар Влахов" бр. 78. Седиште: Струмица, на ул. "Димитар Влахов" бр. 78.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Грција и Р. Бугарија, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Роберт Василев, управител и застапник во надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 475/2003.
(17595)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 289/2003 од 09.04.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011022?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за туризам, трговија и услуги АДРИА ТУРС ДООЕЛ експорт-импорт ул. "5-ти Ноември" бр. 175, Струмица.

Друштвото е основано со Изјава од 28.02.2003 година. Единствен содружник на друштвото е лицето Слаѓан Стоилов од с. Брвеница.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.83, 74.84.

Надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и посредување, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Слаѓан Стоилов - управител со неограничени овластувања. Основен влог 168.000,00 денари или 2.754 евра.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 289/2003.

(17596)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 219/2003 од 25.04.2003 година, во регистарска влошка бр. 030109527-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги АЛЛИНАД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Кочани, ул. "Штипски пат" бб.

Содружници: Тодоров Виктор од Кочани, ул. "Брегалничка" бр. 1, Петров Раде од Кочани, ул. "Димитар Влахов" бр. 48, Божинова Славица од Кочани, ул. "Гоце Делчев" бр. 35, Постолева Ратка од Кочани, ул. "Вера Которка" бр. 60, Иванова Љубица од Кочани, ул. "Никола Карев" бр. 8 и Илијева Ирена од Кочани, ул. "Цветан Димов" бр. 11, на Друштвото за трговија и услуги АЛЛИНАД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Кочани.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 63.12, 70.20, 71.33, 74.12, 74.14, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот-потполна одговорност. Содружниците за обврските на друштвото не одговараат.

Милуновиќ Јулијана - управител со неограничени овластувања и застапник во надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 219/2003.

(17579)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 195/03 од 25.04.2003 година, во регистарска влошка бр. 030109287-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги ЛОГИКОМПАКТ ДОО Кочани, ул. "29-ти Ноември" бр. 51-А.

Содружници: Виктор Тодоров од Кочани, ул. "Брегалничка" бр. 1, Нада Петрова од Кочани, ул. "Димитар Влахов" бр. 48, Славица Божинова од Кочани, ул. "Гоце Делчев" бр. 35, Ратка Постолева од Кочани, ул. "Вера Которка" бр. 60, Љубица Иванова од Кочани, ул. "Никола Карев" бр. 8 и Ирена Илијева, ул. "Цветан Димов" бр. 11 на Друштвото за трговија и услуги ЛОГИКОМПАКТ ДОО Кочани, ул. "29-ти Ноември" бр. 51-А.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 63.12, 70.20, 71.33, 74.12, 74.14, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот-потполна одговорност. Содружниците за обврските на друштвото не одговараат.

Виктор Тодоров - управител со неограничени овластувања и застапник во надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 195/2003.

(17598)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 404/2003 од 22.04.2003 година, во регистарска влошка бр. 030111357-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз МЕКИ ДООЕЛ с. Градошорци бр. 63 а, Василево.

Единствен содружник е Јанева Сузана од с. Градошорци бр. 63 а, Василево, Струмица. Седиште: с. Градошорци бр. 63 а, Василево. Управител е Јанева Сузана од с. Градошорци бр. 63 а, Василево, со неограничени овластувања и застапник во надворешно-трговскиот промет со трети лица. Одговорност. Друштвото одговара со целиот свој имот.

Дејности: 01.41, 01.41/3, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 50.10, 50.30, 50.50, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, надворешна трговија со непрехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, меѓународен транспорт на патници и стоки, консигнационни работи, меѓународна шпедиција, реекспорт и посредување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 404/2003.

(17600)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 450/2003 од 13.05.2003 година, во регистарска влошка бр. 030111837-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Јордан ДООЕЛ Кочани, ул. "Раде Кратовче" бр. 38.

Основач е Јордан Јованов од Кочани.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.40, 51.41/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.51, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30, 55.31/1, 55.31/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 72.30, 72.40, 72.60, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги во меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничан промет со стоки и услуги со соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција и Србија и Црна Гора.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со свој имот. Лице овластено за застапување во внатреш-

ниот и надворешниот трговски промет е Јордан Јованов - управител со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 450/2003.
(17601)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 445/2003 од 15.05.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011178?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и угостителство МАРИО-2003 ДООЕЛ извоз-увоз М. Каменица, ул. "Индустриска" бб.

Единствен содржник на друштвото е Дејанчо Ѓорѓиевски од М. Каменица, ул. "Индустриска" бб.

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.11/4, 01.21, 01.23, 01.24, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.85, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.23, 51.31, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 71.40, 74.12, 74.81, 74.82, 74.83, 93.02, 93.05, 92.31/1, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во врска со меѓународниот транспорт како: меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот, привремен увоз односно извоз, опрема под закуп лизинг, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сиот свој имот.

Дејанчо Ѓорѓиевски од М. Каменица, управител на друштвото без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 445/2003.
(17602)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 373/2003 од 30.04.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011106?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство и промет Машиноелементи ДООЕЛ експорт-импорт Делчево, ул. "Кирил и Методиј" бр. 37.

Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 01/2003 од 27.03.2003 година, а основач е Поповска Дафина од Делчево.

Дејности: 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 28.52, 36.14, 36.22, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 65.12/3, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт, као: меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот, привремен извоз, односно увоз на опрема под закуп-лизинг, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сиот свој имот.

Поповски Љупчо е управител на друштвото и застапник во надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 373/2003.
(17603)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Ресен, под Рег. Згф. бр. 11/03 се запишува здружението на граѓани со назив Фудбалски клуб "Пакошт" од с. Езерени-Ресен.

Здружението ќе има за цел да го поттикнува и унапредува фудбалскиот спорт, учествува во организирање и спроведување на системи на натпревари, се грижи за унапредување на стручната работа и усовршување на својот стручен кадар и други работи од заеднички интерес на клубот.

Седиштето на здружението се наоѓа во с. Езерени-Ресен.

Од Основниот суд во Ресен, Рег. Згф. бр. 11/03.
(22360)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 46/2003 од 20.08.2003 година, во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша основањето на здружението на граѓани со полн назив Хуманитарно здружение на граѓани "ОБРАЗОВАНИ РОМИ", со следните цели и задачи: поттикнување на образованието на ромите; едукација на граѓаните по разни основи; развој на односите помеѓу мултиетничките средини; развој на инфраструктурата; развој на еколошка здрава средина; соработка со медиумите и печатот; помош на социјално загрозените семејства со алтернатива; развој на спортот; образование и еманципација на младите; соработка со невладини организации од републиката; помош на стари, болни и изнемоштени лица, вклучувајќи самци и самохрани мајки; посебно помош на хендикепирани лица; се грижи за примена на законските прописи и нивно спазување од групите и членовите како целина и врши и други работи во согласност со законските прописи и Статутот на здружението.

Седиштето на здружението на граѓани и фондации Хуманитарно здружение на граѓани "ОБРАЗОВАНИ РОМИ" е во Прилеп, на ул. "Тризла" бр. 101, а истото дејствува на територијата на Општина Прилеп и поширокото.

Лице овластено за негово претставување и застапување е Тахир Акифоски од Прилеп, ул. "Тризла" бр. 101.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 46/2003.
(22456)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 45/2003 од 19.08.2003 година, во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша основањето на здружението на граѓани со полн назив Хуманитарна организација "ВЕНЕРА" - Прилеп, со следните цели и задачи: остварување на економски, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и други права, интереси и уверувања, во согласност со Уставот и Законот; надминување на проблемите на населението во Република Македонија со партиципација за лекови, лекување и рехабилитација; искористување на потенцијалите и задоволување на потребата за траума центар во Република Македонија; информирање и упатување на населението од Ре-

публика Македонија за остварување на своите права во одредени области од секојдневното живеење и правата на лицата со хендикеп.

Седиштето на Хуманитарната организација “Венера” - Прилеп е во Прилеп, на ул. “Горе Горески” бр. 41, а истото се организира и дејствува на подрачјето на Република Македонија.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението во правниот промет и спрема трети лица е Миле Стојкоски од Прилеп, на ул. “Горѓи Сугаре” бр. 9.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 45/2003.
(22457)

Со решение Рег. згф. бр. 2/2003 од 25.08.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд во Крушево, под реден број 2 за 2003 година се запишува здружението на граѓани со име: МЛАДИНСКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ - КРУШЕВО, скратено име на здружението е МДФ-Крушево, седиштето на здружението се наоѓа во Крушево, на ул. “Нико Доага” бр. 1234, а истото ќе дејствува на територијата на град Крушево и на територијата на Република Македонија.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот Петар Здравкоски од Крушево.

Здружението се стекнува со својство на правно лице со денот на уписот во регистарот на 25.08.2003 година.

Од Основниот суд во Крушево, Рег. згф. бр. 2/2003.
(22554)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1603 се запишува здружението на граѓани Женска граѓанска иницијатива АНТИКО, со скратено име АНТИКО Скопје, со седиште во Скопје на ул. “Тале Христов” бр. 1/9.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на обезбедување простор за дијалог, соработка, мирно решавање на конфликтите, промовирање на вредностите на мирот и отстранување на сите видови на предрасуди, омраза, нетрпеливост, со активно учество на жените во зацврстувањето на оваа иницијатива.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.08.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 155/03.
(22696)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1602 се запишува здружението на граѓани Шотокан Карате – ДО Клуб „ФУНАКОШИ ГИЧИН“ – Скопје, со седиште во Скопје на бул. „Илинден“ бр. 85/23.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на поттикнување на омасовувањето, развојот и унапредување на карате спортот, усовршување на системот на натпревари, грижа за квалитетот на своите членови како и соработка со Карате федерацијата на Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.08.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 154/03.
(22697)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1601 се запишува здружението на граѓани АМК СИТИ за автомобилизам, мотоциклизам и картинг Скопје, со скратено име АМК СИТИ Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Народен Фронт“ бр. 7/44.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на популаризација на автомобилизам, мотоциклизам, картинг, помагање на спортисти, размена на искуства, изнаоѓање на млади таленти во автомобилизам, мотоциклизам и картинг, давање стручна поддршка и совети на клубови и поединци.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.08.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 162/03.
(22698)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1597 се запишува здружението на граѓани Карате клуб „КАРАТЕДО“, со седиште во Скопје на ул. „Бриселска“ бр. 8-3/1.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на популаризација и развој на карате како спорт како и учество во систем на натпревари од официјален и пријателски карактер.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 145/03.
(22699)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1596 се запишува здружението на граѓани Центар за истражување, едукација и заштита на човековите права ЦРЕП, со седиште во Скопје на ул. „Елисије Поповски Марко“ бр. 55 а.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на заштита на човековите слободи и права преку развивање на оптимистички приод во премостувањето на непријатностите и проблемите со кои се сретнуваме во животот, остварување и заштита на правото на приватност, децата и малолетници, правата на лицата што издржуваат затворска казна, подигање на безбедносната свест и култура кај граѓаните, давање на правна помош како и создавање на услови за духовна, интелектуална и физичка благосостојба на поединците и општеството во целост.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 143/03.
(22700)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1581 се запишува здружението на граѓани Ракометен клуб „ЕУРОЛИНК“ – Горче Петров, со седиштето во Скопје на ул. „Лазар Личеновски“ бр. 31.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на развивање на масовноста и популаризација на ракометот како составен дел за грижата на човекот и за општото физичко воспитување на младите, издигање на спортски квалитет на ракометот, воспитување на членовите на клубот, соработка со Ракометната федерација на Македонија и др. организации, здравствена заштита на активните членови на Клубот како и организирање натпревари во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 30.06.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 141/03.
(22701)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1604 се запишува здружението на граѓани Центар за јапонски боречки вештини „ЈКА Самурај“ – Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Кленоец“ бр. 36.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на поттикнување, омасовување, развој и унапредување на боречките вештини, грижа за здравствената заштита на спортистите, учество на државни и меѓународни натпревари од пријателски и официјален карактер како и соработка со клубови во државата.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.08.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, 3.Г. бр. 161/03. (22702)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1600 се запишува здружението на граѓани Фудбалски клуб ПАРОФЕСИОНАЛ – С.В., со седиште во Скопје на ул. „Горѓи Поп Христов“ бр. 6/7-18.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на организирање на фудбалска школа за пионери, јуниори, младинци и сениори која ќе се остварува преку организирање на спортски приредби, домашни и меѓународни средби и учество во Лига натпревари.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.08.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, 3.Г. бр. 157/03. (22703)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 302/03 од 23.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Центар за интелектуални и психо дијагностички услуги ЕКЕРТ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Бранислав Нушиќ“ бр. 4/3/15, со жиро сметка број 40120-601-615, при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска вложка број 1-8215-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје, истата не се спроведува, се заклучува стечајната постапка над стечајниот должникот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (17175)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 60/03 од 22.08.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец МЕТАЛ М-С Санде Владо Митров тп-Штип, ул. „Сајбие Демир“ бр. 3/30, Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-43619 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, Одделени во Штип.

Отворената стечајна постапка се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (22354)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 128/2003 од 08.08.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, превоз, трговија и услуги МИКИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. „Павел Шатев“ бр. 2, запишан во регистарска вложка бр. 01010489-8-01-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај, со жиро сметка бр. 300020000150870 во Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (22356)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 41/97 од 19.05.2003 година, го одби присилното порамнување на должникот Акционерско друштво за трговија и производство, со кооперација, увоз-извоз „Мак-Комерц“ во стечај, с.Марена, и неговите доверители.

Должникот Акционерско друштво за трговија и производство со кооперација увоз-извоз „МАК КО-МЕРЦ“ - во стечај с. Марена, ќе го намери доверителот „МИ-КОМЕРЦ-2000“ Златко ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, примач на побарувањето од хипотекарните доверители, Стопанска банка АД Скопје, со договор за отстапување на побарување бр. 0307-680 од 17.04.2002 година на износ од 2.170.610,50 денари и Мирјана Белкоска од Охрид, со договор за отстапување на побарување бр. 123/2002 од 8.04.2002 година, на износ од 6.864.000,00 денари, како и од доверителот Осигурување „Кјуби Македонија“ - Скопје, со договор за отстапување на побарување бр. 05-1582 од 19.04.2002 година на износ од 1.799.929,00 денари, со тоа што му се преотстапува правото на користење на двор во површина од 3010 м², на К.П. бр. 10865-дел 1, пл. 6, скица 34, на ул. „Западен булевар“ бб, земјиште под зграда 1, во површина од 121 м², на К.П. бр. 10865, дел 1, пл. 6, скица 34, на ул. „Западен булевар“ бб, земјиште под зграда 2, во површина од 105 м², на К.П. бр. 10865, дел 1, пл. 6, скица 4, ул. „Западен булевар“ бб, земјиште под зграда 3, во површина од 320 м², К.П. бр. 10865, дел 1, пл. 6, скица 34, на ул. „Западен булевар“ бб, земјиште под зграда 4, во површина од 238 м², на К.П. бр. 10865, дел 1, пл. 6, скица 4, на ул. „Западен булевар“ бб, земјиште под зграда 5, во површина од 45 м², К.П. бр. 10865, дел 1, пл. 6, скица 34, на ул. „Западен булевар“ бб, земјиште под зграда 6, во површина од 12 м², К.П. бр. 10865, дел 1, пл. 6, скица 4, на ул. „Западен булевар“ бб, како и со пренесување право на сопственост на деловен простор и тоа на зграда 3-приземје, собност 1 со вкупна површина од 304 м², на К.П. бр. 10865, дел 1, на ул. „Западен булевар“ бб, и зграда 4 - приземје, собност 9 со вкупна површина од 200 м², на К.П. бр. 10865, дел 1, на ул. „Западен булевар“ бб.

Целиот недвижен имот се наоѓа во КО Кавадарци - град и е запишан на Имотен лист бр. 3211.

Другите доверители на должникот ќе бидат намирени на начин што нивните побарувања се претвораат во трајни влогови.

Ова порамнување има правно дејство и спрема доверителите чии побарувања стасале до 19.05.2003 година, како и спрема доверителите кои учествувале во постапката за присилно порамнување, чии побарувања се оспорени доколку дополнително истите бидат утврдени.

Извршните исправи и други одлуки кои имаат својство на извршни исправи, а кои се однесуваат на побарувања спрема должникот, можат да се извршат само под услови во ова порамнување.

Ова решение има сила на извршна исправа.

Се запира стечајната постапка на стечајниот должник Акционерско друштво за трговија и производство, со кооперација, увоз-извоз „Мак-Комерц“ во стечај, с. Марена, отворена по пријава на Заводот за платен промет - Велес - Филијала Кавадарци, со решение Ст. бр. 41/97 од 8.12.1997 година.

Од Основниот суд во Кавадарци. (22450)

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд во Охрид Ст. бр. 40/2003 од 15.07.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво со авто превоз и трговија – Горески Силјан – „Горде Транс“ ДООЕЛ од Охрид, со седиште на ул. „Васил Главинов“ бр. 1/10 во Охрид регистрирано во Основниот суд во Битола, со решение Трег. бр. 1436/98 од 19.10.1998 година и со жиро сметка број 41000-601-

14702 што се води во Агенцијата за блокирани сметки на Република Македонија, стечајната постапка се заклучува и не се спроведува.

Од Основниот суд во Охрид. (22552)

Со решение IV. Ст.бр. 808/98 се заклучува стечајната постапка над Претпријатието за промет и услуги ТЕХНОБАВАРИЈА ДОО – во стечај Скопје со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бб Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-35407.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Извод од решението да се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на огласна табла на судот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (22533)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 403/2003 од 30.07.2003 година, за привремен стечаен управник во поведената претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот „Агромеханизација“ АД – Скопје, со седиште на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2-4, со жиро сметка 40110-601-245104, кај РМ, Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет – Скопје, се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 40/8.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави во „Службен весник на РМ“ и на огласна табла во судот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (22534)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 36/03 од 26.08.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, сообраќај, трговија и услуги Ит-Мак компани јтд Јованче Амповски и др. увоз-извоз с. Стрмош-Пробиштип, со жиро сметка бр. 200-000015459561 кај Стопанска банка АД-Скопје, Филијала - Пробиштип.

Отворената стечајна постапка на должникот Друштво за производство, сообраќај, трговија и услуги Ит-Мак компани јтд Јованче Амповски и др. увоз-извоз с. Стрмош-Пробиштип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (22683)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 173/03 од 22.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие Кале Дизајн за внатрешно уредување и интериери АД Скопје, со седиште на ул. „Романија“ бр. 5, со жиро

сметка бр. 40110-601-11352 и регистарска влошка бр. 1-142-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22740)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 287/03 од 26.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над должник Друштво за трговија и услуги „НА-МА“ Анка ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. „Козле“ бр. 37, со жиро сметка број 3000-00000682140 кај Комерцијална банка АД - Скопје и регистарска влошка бр. 02033743?-8-01-000, и истата не се спроведува се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Де се објави оглас на огласната табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22800)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 59/03 од 27.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот БИЛКА ПРОМЕТ Александар и други ДОО Скопје, со седиште на ул. „Петар Ацев“ бр. 29, со жиро сметка бр. 40100-601-17356 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје.

За стечаен судија се определува Снежана Трпowska судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 23.09.2003 година, во 9,00 часот во судница број XXIII, на III-кат - нов дел на овој суд.

Против ова решение за поведување на претходна постапка посебна жалба не е дозволена.

Се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува лицето Стамен Стојановски од Скопје, со седиште на ул. „Боро Кралевски“ бр. 8/30.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија, како и да му допушти увид во трговските книги и во неговата деловна документација.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22806)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 4158/2002 од 04.10.2002 година, во регистарска влошка бр. 02011232?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство и трговија ЕЛПИ КОМПАНИ Афродита ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 1/м-3.

За ликвидатор се запишува лицето Цветкова Луиза.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4158/2002. (22695)

Ликвидаторот Насер Селмани од Гостивар, ул. „Питарница“ бр. 2/43, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1381/2001, објавува дека Услужното, транспортно,

производно и трговско друштво РЕКА-ТРЕЈД Аслани и Насер ДОО увоз-извоз Гостивар, ул. "Питарница" бр. 2/43, со број на жиро сметка 410-601-72018, отворена при Заводот за платен промет Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во законскиот рок од последната објава.

Од ликвидаторот. (22708)

Ликвидаторот Сабедин Салиовски, со стан на ул. "Зефљуш Марку" бр. 14, Скопје, објавува дека трговското друштво СМС ТРАДЕ Сабедин ДОО експорт-импорт Скопје, со жиро сметка бр. 3000000000527231, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (22715)

Ликвидаторот Ристо Гаврилов од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4431/02 од 16.09.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ХЕКС ЈТД Ристо Гаврилов и др. увоз-извоз Скопје, и со број на жиро сметка 300000000450504, отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22759)

Ликвидаторот Јанка Димитрова од Радовиш, ул. "Вардарска" бр. 115, запишана во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 1129/02, објавува дека Друштвото за превоз и трговија ЈТД ЕСКАДА Радовиш, жиро сметка бр. 41310-601-68536 која се води во Агенцијата за блокирани сметки, е во ликвидација.

Се повикуваат прв пат доверителите на должникот, да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот во два примерока, со докази во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22242)

Ликвидаторот Илија Димитријевски од Скопје, ул. „Димо Хаџидимов“ бр. 41-а, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 950/03 од 31.03.2003 година, објавува дека Друштвото за трговија, угостителство, транспорт и шпедиција БАИС КОМПАНИ и др. ДОО Скопје, со жиро сметка 200-0000085329-85 отворена при Стопанска банка во Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22391)

Основниот суд во Штип со решение Л. бр. 20/02 од 22.08.2003 година отвори ликвидациона постапка над Производно трговско претпријатие на големо и мало Рац-Комерц п.о. увоз-извоз – Делчево со жиро сметка

бр. 40420-601-24459, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки-Подрачна единица-Берово, но истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (22553)

Ликвидаторот Гералд Печка од Австрија запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје со решение П.Трег. бр. 1922/2003 објавува дека Друштвото за трговија и консалтинг ГЕМА МАРЈЕТА и др. ДОО експорт-импорт Скопје и со број на жиро-сметка 280040000005011 отворена при Алфа банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. (22561)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за трговија на големо и мало Крњево комерц Јакуп ДООЕЛ увоз-извоз с. Студеничани, ул. "2" бр. 12, - товарно возило, марка Scania тип RM 4x2 B со број на шасија XLERM4X2B04343205 и број на мотор 4017892, произведена 1995 година со сила на мотор 205 квв. и работна зафатнина од 8476 см³ со регистарска табличка SK 478 KO, со проценета вредност од 25.000 евра; - приколка марка Bunge, тип ZP 180 T, со шасија бр. 95035352, произведена 1995 година со регистарска табличка SK 717 IF со проценета вредност од 9.000 евра, заснован е залог со Договор за залог ОДУ бр. 269/03 од 20.08.2003 година кај нотариот Поповски Слободан за обезбедување на парично побарување од 10.000 евра, во корист на заложниот доверител Тутунска банка а.д. Скопје за договор за кредит бр. 154 микро од 19.08.2003 година, склучен помеѓу Тутунска банка АД Скопје и Друштвото Ниметула Комерц ДООЕЛ Дестан с. Палиград, Зелениково. (22211)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа составен во форма на нотарски акт од нотариот Боривој Стојкоски под ОДУ бр. 682/03 од 07.08.2003 година, склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје како заложен доверител ФАРМА ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје, како должник, заложен должник, засновано е заложно право врз возило KIA марка JC SORENTO EX, година на производство 2002, број на шасија KNEJC521535083126, број на мотор D4CB2513140, сила на моторот 103 kw, работна зафатнина 2497 см³, SK - 047-MN. (22216)

Врз основа на Договор за хипотека изготвен од нотариот Боривој Стојкоски заведен под ОДУ бр. 730/03 од 15.08.2003 година, склучен помеѓу Република Македонија, Министерство за финансии - Компензационен фонд од страна - Јапонија како заложен доверител и Р.Ж.ИНСТИТУТ АД Скопје, како должник, заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз недвижен имот Опитна станица која се наоѓа во Скопје изградена во КО Скопје на КП 12826/1 со површина од 898 м² опишан во Поседовен лист бр. 10430 изграден врз основа на Градежна дозвола издадена од Народен Одбор на Општина Саат Кула- Одделение за регулација и комунални работи заведена под бр. 06-14979 од 25.10.1962 година на име Рудници и железара и елаборат за физичка делба, Договорот за физичка делба потврден од надлежен нотар под ОДУ бр. 682/02 од 19.08.2002 година. (22217)

Над недвижен имот сопственост на хипотекарниот должник Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД-Скопје, кој се наоѓа во КО Кисела Вода 2, со вкупна површина од 247 м², на ул. "Првوماјска", на КП 5339, заведен во Имотен лист бр. 40672 издаден од РМ-ДЗГР Сектор за премер и катастар Скопје, заснован е залог со Договор за хипотека на недвижен имот од прв ред во форма на нотарски акт кај нотарот Билјана Пецовска од Скопје, под ОДУ бр. 107/03 од 20.08.2003 година во корист на заложниот доверител ИНВЕСТБАНКА АД Скопје, за обезбедување на парично побарување на хипотекарен доверител во износ од 6.200.000 денари. (22220)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Имери Ибраим, нива во КО Студеничани заведена во Поседовен лист број 592 за КО Студеничани на КП 2139/1, план 6, скица 8 во место викано "Леништа" култура нива класа 3, со површина од 482 м² од кои предмет на купопродажба се 344 м² сопственост на продавачот за купопродажна цена од 100 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловик, на ул. "Нице Планина" бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, го губат правото на првенство. (22241)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 2767/144 пасиште од 4 класа во површина од 1365 м² на м.в. "Рудина Село" заведена под ПЛ бр. 1112 за КО Чеграње, сопственост на Амети Телат Амат од с. Чеграње за купопродажна цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (22357)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеален дел од КП бр. 345, нива од 4 класа во површина од 2428 м² на м.в. "Маторник" заведена под ПЛ бр. 4319 за КО Чеграње, сопственост на Амети Мемет Ферит од с. Чеграње за купопродажна цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (22358)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 1061/1 нива од 5 класа во површина од 631 м² на м.в. "Село Здуње" и цела КП бр. 1061/2 нива од 5 класа во површина од 113 м² на м.в. "Село Здуње" (на лице место претставуваат една целина) заведени под ПЛ бр. 13 за КО Здуње, сопственост на Бајрами Абдулаим Шериф од с. Здуње, за купопродажна цена од 170.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (22359)

Се продава 1/3 идеален дел од: интензивно лозје на КП 506 во м.в. "Краишта", катастарска втора класа во површина од 2095 м² и интензивно лозје на КП 506 во м.в. "Краишта" катастарска класа 3 во површина од 2000 м² или вкупна површина од 4095 м² сопственост на Печков Живко Кимо од Кавадарци, ул. "Илинденска" бр. 60 и заведени во Имотен лист бр. 1441 за КО Глишиќ издаден од ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кавадарци за купопродажна цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (22382)

Над недвижен имот во сопственост и тоа: недвижност-земјиште, кое се наоѓа во Куманово, во м.в. „Карпош“, и тоа (70/1000) седумдесет илјадинки, со катастарски индикации: Лист Б: К.П. 7203, план 016, скица 050, култура 70000, површина 9613 м², К.П. 7203, зграда 1, план 016, скица 050, култура 50000, површина 2631 м², К.П. 7203, зграда 2, план 016, скица 050, култура 50000, површина 790 м², К.П. 7203, зграда 3, план 016, скица 050, култура 50000, површина 1257 м², К.П. 7203, зграда 4, план 016, скица 050, култура 50000, површина 428 м², К.П. 7203, зграда 5, план 016, скица 050, култура 50000, површина 302 м², К.П. 7203, зграда 6, план 016, скица 050, култура 50000, површина 538 м², К.П. 7203, зграда 7, план 016, скица 050, култура 50000, површина 706 м², К.П. 7203, зграда 8, план 016, скица 050, култура 50000, површина 70 м², К.П. 7203, зграда 9, план 016, скица 050, култура 50000, површина 536 м², заведен во Имотен лист бр. 32938 за КО Куманово; недвижност-магацински и канцелариски простор, која се наоѓа во Куманово, во м.в. „Карпош“, со катастарски индикации: Лист В - К.П. 7203, зграда 1, влез 2, кат ПР, намена 00540, собност 002, површина 891 м², заведен во Имотен лист бр. 36607 за КО Куманово; недвижност-стопански двор кој се наоѓа во Куманово, во м.в. „Карпош“ и тоа 10/50, со катастарски индикации: Лист Б: К.П. 7202, дел 1, план 016, скица 050, култура 11000, класа 3, површина 971 м², К.П. 7202, дел 1, зграда 1, план 016, скица 050, култура 50000, површина 8 м², заведен во Имотен лист бр. 33457 за КО Куманово; недвижност-земјиште, кое се наоѓа во Куманово, во м.в. „Османов рид“, и тоа идеална 1/2 со катастарски индикации: Лист Б: К.П. 7200, дел 1, план 016, скица 050, култура 11000, класа 3, површина 5645 м², заведен во Имотен лист бр. 34184 за КО Куманово; засновано е заложно право врз – хипотека од прв ред, со нотарски акт – Договор за хипотека ОДУ бр. 168/03 од 22.08.2003, изготвен од нотарот Марјан Коцевски од Куманово, заради обезбедување на побарување од 150.000 евра, во корист на заложен доверител – Стопанска банка АД

Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 7, како обезбедување по Договор за продажба на побарување бр. 01-2103 од 14.08.2003.

Заложниот недвижен имот е проценет на вредност од 312.000,00 евра. (22369)

Врз основа на Договор за залог врз подвижни предмети (со својство на извршна исправа), составен во форма на нотарски акт од нотарот Васил Кузманоски од Охрид под ОДУ книга II, реден број 520/03 од 21.08.2003 година, склучен помеѓу „ОХРИДСКА БАНКА“ АД Охрид со седиште на бул. „Македонски просветители“ бр. 19 во Охрид како заложен доверител и Друштво за производство, трговија и услуги „ТАЦИ“ Тоде Трифуноски ДООЕЛ увоз-извоз Охрид со седиште на ул. „Булевар Револуција“ бр. 85 во Охрид како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижен предмет сопственост на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на ден 22.08.2003 година со деловоден број 10320030000111. (22352)

Врз основа на нотарски акт – Договор за залог врз недвижни предмети со својство на извршна исправа заверена под ОДУ бр. 224/03 од 20.08.2003 година, заснована е хипотека од втор ред врз недвижности производно-административен и магацински простор со трафостаница заведени во Имотен лист 12719 за КО Кочани, К.П. 16724, дел 83, згр. 1, вл. 00, кат 1, в.м. „Белски дол“, површина 141 м², згр. 1, вл. 00, кат ПР, површина 680 м², К.П. 16724, дел 83; згр. 2, вл. 00, кат ПР, површина 212 м², и на градежно изградено земјиште на К.П. 16724, дел 83, в.м. „Белски дол“, кк 70000, површина 1422 м²; кк 50000, површина 745 м² и кк 50000, површина 245 м², сопственост на заложниот должник „Европа 92“ ДОО Кочани, а во корист на Тутунска банка АД Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бб, Скопје, како обезбедување на парично побарување на заложниот должник по основ на Договор за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право на износ од 300.000,00 евра и краткорочен кредит на износ од 250.000,00 евра. (22353)

Над подвижниот имот: 1. Професионален компјутер – Procesor 1.7 GHz dual AMD Athlon MP 2000+HDD:2X80GB+1XGBwrite graficka kartica 2x1.7GHz Matrox 6550 Rt 2550 video kartica 512 DDR RAM количина 1, Сплит систем FONKO количина 2, DVD SCOTT DVD – 838 количина 2, телевизор SCHARPF 51 sm, количина 1, проценета вредност 200.00 евра, 5. телевизор VENUS 37 sm, количина 2; канцелариско биро, количина 2, канцелариски стол, количина 5, работни маси, количина 5, двокрилен ормар, количина 3, прозорски клима уред FEDDERS, количина 1, прозорски клима уред LG, количина 1, репетитор ABE uhf/ufv 150 W количина 1, антена Dasto uhf количина 3, Метални рафтови Биротехника, количина 1, видео касети Линк KVANTA количина 1, компресор ALESIS количина 1, комплет за сателитски прием 1,8 m LNB SMW со монитор, количина 1, телевизор, количина 1, сателитска антена 3 m MZT, сателитска антена 1,8 m MZT, количина 3, кодер и декодер за програмплус, количина 1, камера со снимач и куфер+објектив Beta-am sp Soni, количина 1, рекордер Beta-am sp Soni, количина 1, плеер Beta-am sp Soni, количина 1, монитор Soni, количина 1, видео машина картица со студио control box, количина 1, сталак за камера Betacam, количина 1, видеорекордер SVHS PANASONIK, количина 3, видеорекордер VHS PANASONIK, количина 3, музички систем AIWA, количина 1, видео миксер PANASONIK, количина 1, аудиомиксер SPRITPOLIO, количина 3, камери SVHS, количина 3, патничко мо-

торно возило марка: daewoo; тип: tiko SL; број на шасија: KLY3S11BDVC368285; година на производство: 1996; сила на моторот во KB: 26,7; работна зафатнина на моторот во цм³: 796; форма или намена на каросеријата: лимузина; со регистарска ознака ШТ-400-АО; предавател uhf 5W ABE, количина 1, сопственост на заложниот должник Трговско радиодифузно друштво Телевизија Ирис ДОО Штип, со седиште во Штип на ул. „Гоце Делчев“ бр. 44, Штип, заснован е залог со нотарски акт договор за регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети (со својство на извршна исправа) под ОДУ број 182/03 од 10.08.2003 година кај нотарот Ленче Каранфиловска од Штип, во корист на заложниот доверител Совет за радиодифузија-Скопје за обезбедување на парично побарување, кој залог е запишан во јавната книга што се води при Централниот регистар/Заложен регистар-Скопје. (22363)

Врз основа на нотарски акт сочинет од страна на заменикот нотар Ружа Костовска, заменик на нотарот Нове Костовски од Скопје, заведен под ОДУ бр. 332/03 од 21.08.2003 година, заложниот должник Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, со седиште на ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 20, МБ 4058097 има заложено подвижни предмети-деловна опрема, подробно опишана во нотарскиот акт во полза на заложниот доверител Инвестбанка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р. Македонија-Заложен регистар Скопје. (22449)

Сопственикот Цветкова Зара, на другите сопственици како и на лица со приоритетно право на купување им нуди на продажба од својот идеален дел од 329/598 идеален дел од 3/28 нива, 4 класа, устроена на К.П. бр. 99/8, план 4, со вкупна површина од 10182м², во м.в. „Жегровец“, упишана во ПЛ бр. 266, за КО Бутел, за купопродажна цена од 400.000,00 денари.

Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за преносот на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска, со седиште на ул. „Џон Кенеди“ бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на последната објава. (22389)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: дел од шума на К.П. бр. 2806, м.в. „Катуниште“, класа 4, со површина од 600м² (вкупна површина на целата парцела е 3772м²), по Имотен лист бр. 2228, КО Ваташа, за цена од 60.00,00 денари, сопственост на Тасе Арсов од Скопје.

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Ноември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (22453)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 229, м.в. „Небово Мовче“, класа 3, со површина од 806м², камењар на К.П. бр. 229, м.в. „Небово Мовче“, со површина од 250м² и нива на К.П. бр. 243, м.в. „Небово Мовче“ класа 3 од 2826м², по имотен лист бр. 315, КО Дреново, за цена од 70.000,00 денари, сопственост на Маријка Петкова од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат

истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Ноември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (22454)

Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз МАРДИ ДОО Радовиш, врз основа на Договор за засновање на договорен залог врз подвижни предмети заверен кај нотарот Јован Стојчев од Радовиш, под ОДУ 150/03 од 28.08.2003 година, заснова залог во корист на заложниот доверител ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје, за обезбедување на парично побарување по основ на Договор за одобрување на рамковен револвинг кредит лимит. Регистрираниот залог од прв ред врз подвижните предмети сопственост на должникот-заложниот должник кое заложно право е заведено под единствен идентификационен број 10820030000108 од 28.08.2003 година во Централниот регистар за подвижни предмети права-Струмица. (22654)

Над недвижниот имот сопственост на А.Д. Жито Шар Гостивар, а тоа се 6 (шест) челични силоси со капацитет од вкупно 6000 тони, изградени со одобрение за градба УП 1 бр. 10-201/76 од 16.12.1976 година, издадено од Р.С. за индустрија и трговија во Скопје и 4 (четири) челични силоси со капацитет од вкупно 4000 тони, согласно одобрение за градба УП 1 бр. 10-46/82 од 30.05.1983 година, издадено од Р.К. за енергетика, индустрија и градежништво во Скопје, а кој ќе се наоѓа во кругот на заложниот должник, заснован е залог, со Договор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот Весна Василеска од Гостивар, под ОДУ бр. 158/2003 од 26.08.2003 година во корист на заложниот доверител Стопанска банка А.Д. Скопје, а заради обезбедување на намиравање на побарувањето на доверителот во износ од 1.801.191,08 ЕВРА. (22783)

Над подвижниот имот сопственост на друштвото за транспорт и трговија ГРОЗД-ТРАНС Раде и др. ДОО увоз-извоз Кавадарци, кој се состои од: ВЛЕКАЧ вид Мерцедес, тип 1935, бр. на шасија WDB655123-15547257, рег. таблица VE 175-KF; полуприколка марка КАРДИ, тип 503/11/C, бр. на шасија 12592, рег. таблица VE 708-JP и над подвижниот имот сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги САЈА 21 Војка и Митко ДОО Велес кој се состои од: ВЛЕКАЧ, марка ИВЕКО, тип 36, бр. на шасија ZCFM1VP 00-1148121, рег. таблица VE 841-BJ и полуприколка марка ГОША, тип FPP 26 бр. на шасија 18546, со рег. таблица VE 201-BK, заснован е залог со Договор за залог ОДУ бр. 209/03 од 28.08.2003 година кај нотарот Кирил Грков од Кавадарци, за обезбедување на парично побарување од 3.000.000 денари во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје - филијала Кавадарци, врз основа на Анекс бр. 1 кон Договорот за одобрување на рамковен лимит број 09-881 од 10.07.2002 година, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје - филијала Кавадарци и Друштвото ДОМИТ ДООЕЛ Снежана Кавадарци, кој залог е запишан во Централниот регистар под идентификационен број 11420030000396. (22786)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 592/1 во м.в. "Круши", класа 5 со површина од 2110 м² и лозје на КП бр. 592/1 на м.в. "Круши", класа 4 од 2953 м², по Имотен лист број 880 КО Марена за цена од 90.000 денари, сопственост на Паца Василеска од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-

чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (22779)

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на: КП 1417, план 7, скица 15, во м.в. "Шамак", ов. градина, класа 3, со површина од 1072 м²; КП 2198, план 8, скица 16, во м.в. "Батлачиште", нива класа 4, со површина од 2281 м² и КП 2766, план 8, скица 20 во м.в. "Пасјо Поле", нива, класа 4 со површина од 3972 м² сите заведени во ПЛ бр. 711 за КО Табановце, сопственост на Костадиновиќ Боривоја од Скопје, за вкупна купопродажна цена од 640.000 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (22788)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, сопственост на Броња Алија од Нови Пазар, ул. "Кеј Скопски жртви" бр. 147, заведено во Поседовен лист број 606 за КО Лажани, парцела број 1731 место викано "Борско", нива класа 3 со површина од 3281 м² и парцела број 1733 на место викано "Борско", нива класа 3 со површина од 1721 м², купопродажната цена изнесува 40.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, Прилеп. (22789)

Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 109/3, на место викано "Тотинци" нива, класа 4, со површина од 544 м², видно од ПЛ број 141, КО Блаце Петровец, за цена од 27.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (22494)

Се продава идеален дел 11/8 од недвижен имот во Скопје, кој се наоѓа во КО Центар 1 на КП 1852 зграда 1, влез 1, кат ПР стан број 1, на викано место ул. "Виргино" бр. 89 со вкупна површина од 39 м² запишана во Имотен Лист бр. 44592 за КО Центар 1 како сосопственост на продавачот Куч Везира од Скопје, за продажна цена од 600.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување на посочениот недвижен имот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. "Торче Петров" бр. 22. (22501)

Над недвижен имот сопственост на должникот - задолжниот должник Друштво за услуги, трговија и производство ИНТЕР-КОНСАЛТИНГ Бошков Стефан ДОО-ЕЛ Битола, со седиште во Битола, на ул. "Илинденска" бр. 69, деловен простор во Битола, во зграда на ул. "Прилепска" бр. 60 во вкупна површина од 54 м², заснован е залог - хипотека од прв ред, со солемнизација на Договор за залог со својство на извршна исправа од нотарот Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр. 217/03 од 27.08.2003 година во корист на заложниот доверител КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје. (22631)

Врз основа на Договор за залог (хипотека), со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Стојаноска Елизабета под ОДУ бр. 110/03 од 28.08.2003 година, склучен помеѓу Тутунска банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштвото за електроника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ увоз-извоз Прилеп, ул. "Крушевски Пат" бб, како заложен должник засновано е заложно право-хипотека од прв ред, врз недвижен имот сопственост на заложниот должник и тоа: деловна зграда - хала со административни и помошни простории во Прилеп, на КП број 2998, во м.в. "Разлеиште", со вкупна површина под земјиште од 11312 м² и вкупна внатрешна површина од зграда 1 од 2100 м² врз основа на Имотен лист број 4705 за КО Варош, во корист на заложниот доверител. (22682)

Се продава земјоделско земјиште - овошна градина лоцирана на КП бр. 310/2 за КО Волино, на м.в. "Камен" со вкупна површина 1094 м², сопственост на Бутеска Марија од Охрид, с. Требеништа, за цена од 80,00 денари по метар квадратен.

Се повикуваат сите можни сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. "Македонски Просветители" бр. 8 (мезанин). (22686)

Се продава недвижен имот - за КО Битола, Битолско, кат. кул. шума класа 4, на м.в. "Бадем Балари" во површина од 130 м² на КП 12333/1 за КО Битола во Поседовен лист бр. 14078 за КО Битола, сопственост на Сулејмановски Беки од Битола, ул. "Козјак" бр. 22, за вкупна купопродажна цена од 24.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. "Мечкин Камен" бр. 20, Битола. (22687)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1300075 на име Минов Илчо, ул. "Достоевска" бр. 4, Кавадарци. (22186)

Пасош бр. 1629861/01 издаден од СВР-Куманово на име Сејдији Имриша, ул. "11-ти Ноември" бр. 84, Куманово. (22301)

Пасош бр. 1285054 издаден од СВР-Тетово на име Јусуф Мустафи, с. Лисец, Тетово. (22305)

Пасош бр. 1473356 издаден од СВР-Тетово на име Енвер Нухија, с. Г. Речица, Тетово. (22306)

Пасош бр. 1318319 на име Зоран Радичевиќ, ул. "Нико Фундали" бр. 13/17, Битола. (22309)

Пасош бр. 1559328/01 на име Муслији Халим, с. Топлица, Гостивар. (22310)

Пасош бр. 1779487/02 на име Башким Халил, с. Бозовце, Тетово. (22311)

Пасош бр. 114117/98 на име Шехапи Шериф, Тетово.

Пасош бр. 1241296 на име Сулејмани Шефит, с. Меро, Тетово. (22314)

Пасош бр. 0561330 на име Богатинова Стоименка, Кочани. (22315)

Пасош бр. 1158059 издаден од СВР-Скопје на име Задоевски Игор, ул. "Финска" бр. 31, Скопје. (22343)

Пасош бр. 1422777/00 издаден од СВР-Скопје на име Кенан Нашиќи, ул. "Вергино" бр. 114, Скопје.

Пасош бр. 1538180/01 издаден од СВР-Скопје на име Мемеди Фатмир, с. Никиштани, Скопје. (22350)

Пасош бр. 1447382 издаден од СВР-Скопје на име Милошевски Звонко, ул. "Н. Малешевски" бр. 39/6-3, Скопје. (22362)

Пасош бр. 1689251 издаден од СВР-Скопје на име Тодор Проески, Скопје. (22444)

Пасош бр. 881743 издаден од СВР-Гостивар на име Метасин Алија, с. Градец, Гостивар. (22385)

Пасош бр. 1360472 издаден од СВР-Скопје на име Климент Кичеџ, ул. "Ј. Ивановиќ" бр. 38/3-16, Скопје. (22386)

Пасош бр. 555069/95 издаден од СВР-Скопје на име Тартев Ристо, ул. "Џон Кенеди" бр. 7/2-4, Скопје.

Пасош бр. 358208/94 издаден од СВР-Скопје на име Казими Ганимет, с. Ласкарци, Скопје. (22392)

Пасош бр. 1773443/02 издаден од СВР-Скопје на име Казими Шермије, с. Ласкарци, Скопје. (22393)

Пасош бр. 1773442/02 издаден од СВР-Скопје на име Казими Земире, с. Ласкарци, Скопје. (22394)

Пасош бр. 1485137 издаден од СВР-Тетово на име Рамадан Муслии, с. Челопек, Тетово. (22395)

Пасош бр. 1931541/03 издаден од СВР-Скопје на име Милан Павловски, бул. "АВНОЈ" бр. 4/3-12, Скопје.

Пасош бр. 1599161 издаден од СВР-Скопје на име Стојанов Трајче, ул. "Вангел Дину" бр. 14, Скопје.

Пасош бр. 1384437 издаден од СВР-Тетово на име Фејзули Шабан, с. Шемшево, Тетово. (22410)

Пасош бр. 1756831/02 на име Петрова Снежана, Кочани. (22426)

Пасош бр. 1229934/99 на име Јакимов Тоше, Кочани. Пасош бр. 508301 на име Димитров Венцислав, ул. "С. Фронт" бр. 25/16, Штип. (22431)

Пасош бр. 1224250 издаден од СВР-Тетово на име Ариф Изиме, с. Стримница, Тетово. (22432)

Пасош бр. 1500904 на име Рама Сехина, ул. "Самоилова" бр. 36, Охрид. (22433)

Пасош бр. 1614646/01 издаден од СВР-Гостивар на име Амита Бесмир, с. Дебреше, Гостивар. (22435)

Пасош бр. 1749924/02 издаден од СВР-Гостивар на име Амита Алије, с. Дебреше, Гостивар. (22437)

Пасош бр. 1614647/01 издаден од СВР-Гостивар на име Амита Бејхана, с. Дебреше, Гостивар. (22438)

Пасош бр. 527515 на име Хоџа Мехмед, с. Радолишта, Струга. (22443)

Пасош бр. 1381032 на име Николова Зуле, Струмица. Пасош бр. 1376658/00 издаден од СВР-Скопје на име Фејзулаху Јетон, ул. "К. Асенов" бр. 20/3-12, Скопје.

Пасош бр. 1017988/97 издаден од СВР-Скопје на име Хусеин Каплан, ул. "Пелагонија" бр. 157, Скопје.

Пасош бр. 1321408/99 издаден од СВР-Велес на име Јасминка Арсовска, ул. "Д. Влахов" бр. 59/2-9, Велес.

Пасош бр. 1272049/99 издаден од СВР-Скопје на име Ношпал Јадранка, ул. "Беласица" бб, Скопје.

Пасош бр. 433216/94 издаден од СВР-Скопје на име Борис Ношпал, ул. "Беласица" бб, Скопје.

Пасош бр. 1721204/02 издаден од СВР-Велес на име Васил Димовски, ул. "С. Бобев" бр. 42, Велес.

Пасош бр. 1444420 издаден од СБР-Скопје на име Здравков Слаѓан, ул. "Боро Кралевски" бр.10-а, Скопје.
Пасош бр. 1420538 издаден од СБР-Скопје на име Трајановиќ Данијела, ул. "Боро Кралевски" бр.10-а, Скопје. (22464)

Пасош бр. 1474797/00 издаден од СБР-Тетово на име Аљибер Ибраими, ул. "168" бр. 34, Тетово.

Пасош бр. 1446425 издаден од СБР-Скопје на име Арслани Хајнур, с. Студеничани, Скопје. (22491)

Пасош бр. 0365320 на име Енвер Руџи, Дебар.

Пасош бр. 1210789 на име Ангов Илчо, ул. "Г. Делчев" бр. 1, Богданци. (16529)

Пасош бр. 1394288 издаден од СБР-Скопје на име Мазганска Рада, ул. "Владимир Комаров" бр. 25-1/17, Скопје. (22555)

Пасош бр. 1247835 на име Пецев Митко, ул. "Б. Миладинови" бр. 21/1, Струмица. (22253)

Пасош бр. 1677876 на име Стојковски Живко, с. Самоилово, Струмица. (22254)

Пасош бр. 1532056 издаден од СБР-Скопје на име Ајдиновски Сулејман, с. Пагаруша, Скопје. (22495)

Пасош бр. 1680406/01 издаден од СБР-Скопје на име Кемуран Нуши, с. Грчец, Скопје. (22499)

Пасош бр. 1483449/99 на име Шабанов Демиралли, Кочани. (22535)

Пасош бр. 1238173 издаден од СБР-Неготино на име Дејан Петрушијевиќ, бул. "АСНОМ" бр. 40/63, Скопје.

Пасош бр. 1238174 издаден од СБР-Неготино на име Радомир Петрушијевиќ, бул. "АСНОМ" бр. 40/63, Скопје. (22537)

Пасош бр. 0314163/94 на име Стојанова Станојка, ул. "Ј. Крчовски" бр. 2, Крива Паланка. (22538)

Пасош бр. 0314165/94 на име Стојанов Љубен, ул. "Ј. Крчовски" бр. 2, Крива Паланка. (22539)

Пасош бр. 1307948 на име Самет Рафманоски, с. Пласница, Мак. Брод. (22541)

Пасош бр. 474842/94 на име Амди Јурсидовски, с. Лавци, Ресен. (22543)

Пасош бр. 1336287 на име Колев Ацо, с. Пиперово бр. 140, Струмица. (22546)

Пасош бр. 1403889 на име Шпирова Милка, Богданци. (22547)

Пасош бр. 1053390/97 издаден од СБР-Скопје на име Исуф Точи, ул. "Смилевска" бр. 9, Скопје.

Пасош бр. 638427/95 издаден од СБР-Скопје на име Абазџи Џемаил, ул. "Симеон Кавракиров" бр. 5/2-4, Скопје. (22557)

Пасош бр. 1513879/00 издаден од СБР-Скопје на име Менсуре Рашитовиќ, ул. "А. Станиќ" бр. 24, Скопје.

Пасош бр. 1133123/98 издаден од СБР-Гостивар на име Браќиовски Мирослав, ул. "С. Спиоровски" бр. 12-а, Гостивар. (22563)

Пасош бр. 1188181/99 издаден од СБР-Гостивар на име Нурудини Кадри, с. Гргурница, Гостивар. (22564)

Пасош бр. 1742039 издаден од СБР-Скопје на име Сашо Глигоровски, ул. "Ј. Сандански" бр. 118/1-13, Скопје. (22566)

Пасош бр. 1549196 издаден од СБР-Скопје на име Богевска Сашка, ул. "Мис Стон" бр. 21, Скопје.

Пасош бр. 1357504/00 издаден од СБР-Скопје на име Етрач Аљили, ул. "Џон Кенеди" бр. 25/2-8, Скопје.

Пасош бр. 1531513/01 издаден од СБР-Скопје на име Верица Насковска, ул. "М. Междуречка" 17-а, Скопје.

Пасош бр. 1446633/00 издаден од СБР-Скопје на име Али Муамет, ул. "2" бр.31, с. Идризово, Скопје.

Пасош бр. 1194978 издаден од СБР-Скопје на име Тевчева Бојана, ул. "Кнез Трпимир" бр. 1, Скопје.

Пасош бр. 1595909 на име Александар Толески, ул. "Питу Гули" бр. 256, Охрид. (22572)

Пасош бр. 1500722 на име Мехмеџи Мухамед, ул. "Дејан Војвода" бр. 47, Охрид. (22573)

Пасош бр. 1720297 на име Маркоска Даниела, ул. "Македонски Просветители" бр. 26, Охрид. (22574)

Пасош бр. 1850135 на име Алими Џемиле, нас. "Венец 2", Дебар. (22577)

Пасош бр. 1850136 на име Алими Адем, нас. "Венец 2", Дебар. (22578)

Пасош бр. 1224897/99 издаден од СБР-Тетово на име Шеваз Мемеди, с. Палатица, Тетово. (22595)

Пасош бр. 1610792/01 издаден од СБР-Тетово на име Шериф Сефери, с. Г. Речица, Тетово. (22597)

Пасош бр. 0314262/99 издаден од СБР-Тетово на име Меџити Беџим, ул. "Ј. Златановски" бр. 100, Тетово.

Пасош бр. 1429651 издаден од СБР-Тетово на име Мухамет Џабири, с. Палатица, Тетово. (22627)

Пасош бр. 1854785/03 издаден од СБР-Скопје на име Димитар Бошков, ул. "Г. Петров" бр. 53, Скопје.

Пасош бр. 1604583/01 издаден од СБР-Скопје на име Крстевска Билјана, ул. "210" бр. 21, Скопје.

Пасош бр. 1163930 издаден од СБР-Скопје на име Јусуџи Руџи, с. Г. Свиљаре, Скопје. (22649)

Пасош бр. 1799409 на име Солтиров Благојчо, ул. "14-та Бригада" бр. 67, Кочани. (22650)

Пасош бр. 1715829 на име Илиев Славче, ул. "Ц. Биледиќ" бр. 2, Штип. (22652)

Пасош бр. 1389280 на име Коџаџику Ѓзим, с. Ливада, Струга. (22653)

Пасош бр. 007292 на име Чутра Сузана, нас. "Венец ИИ" Дебар. (22655)

Пасош бр. 1043889 на име Чутра Луан, нас. "Венец ИИ", Дебар. (22656)

Пасош бр. 1509027 на име Хамити Ќазим, с. Глоги, Тетово. (22657)

Пасош бр. 1453154 издаден од СБР-Скопје на име Сафет Косовиќ, ул. "Фуштанска" бр. 84-ц, Скопје.

Пасош бр. 0130512 издаден од СБР-Скопје на име Јовчевски Зоран, ул. "Анастас Митрев" бр. 22, Скопје.

Пасош бр. 1558964 издаден од СБР-Гостивар на име Сејдини Исмаил, с. Чеграње, Гостивар. (22681)

Пасош бр. 550085/95 издаден од СБР-Скопје на име Шќљзед Момчило, ул. "Лазар Трповски" бр. 1/2-6, Скопје. (22689)

Пасош бр. 1323725 издаден од СБР-Скопје на име Адеми Артан, ул. "Павле Илиќ" бр. 1/1-14, Скопје.

Пасош бр. 155995/94 издаден од СБР-Скопје на име Исмаил Исман, с. Грчец, Скопје. (22694)

Пасош бр. 1335488 на име Тотошева Гуда, ул. "Иљо Шопов" бр. 43/13, Струмица. (22035)

Пасош бр. 0667696/95 издаден од СБР-Куманово на име Месуре Абазџи, ул. "Ј. Сандански" бр. 8, Куманово.

Пасош бр. 1943277/03 издаден од СБР-Гостивар на име Зибери Шаип, с. Вруток, Гостивар. (22733)

Пасош бр. 1345507/00 издаден од СБР-Куманово на име Абазџи Јетмир, ул. "Ј. Сандански" бр. 8, Куманово.

Пасош бр. 1345501/00 издаден од СБР-Куманово на име Лиридона Абазџи, ул. "Ј. Сандански" бр. 8, Куманово.

Пасош бр. 1859055/03 издаден од СБР-Скопје на име Дејан Кимовски, ул. "М. Попјорданов" бр. 40/10, Скопје. (22745)

Пасош бр. 535305/94 издаден од СБР-Скопје на име Шабо Адемаџи, ул. "К. Леса" бр. 32, Скопје.

Пасош бр. 0328648 издаден од СБР-Скопје на име Кирил Трајковски, ул. "А. Караманов" бр. 37, Скопје.

Пасош бр. 1663528 издаден од СБР-Скопје на име Илиевски Љубомир, ул. "Партизански одреди" бр. 66-А-2/16, Скопје. (22774)

Пасош бр. 1620655 издаден од СБР-Велес на име Петров Тоше, ул. "Благој Горев" бр. 139/К1/14, Велес.

Пасош бр. 1490409/00 на име Тафоски Дервиш, ул. "Над Пашино" бр. 73, Кичево. (22790)

Пасош бр. 1699237 на име Марке Адем, Дебар.

Пасош бр. 1138757/85 издаден од СБР-Куманово на име Гоцевски Зоран, ул. "И. Р. Лола" бр. 73, Куманово.

Пасош бр. 1260521/99 на име Митровска Билјана, ул. "Максим Горки" бр. 6, Куманово. (22805)

Пасош бр. 1574305 на име Савиќ Десанка, с. Селемли, Гевгелија. (22816)

Пасош бр. 1366736 на име Петков Александар, ул. "Васил Сурчев" бр. 19, Струмица. (22817)

Пасош бр. 1183777/99 на име Мицовски Мирко, с. Саса, Мак. Каменица. (22820)

Пасош бр. 1518844 издаден од УВР-Кичево на име Рашиди Вјолца, ул. "Славеј Планина" 1/1, Струга.

Пасош бр. 1790534 на име Клобучишта Бајрам, Дебар. (22825)

Пасош бр. 1426502/00 издаден од СВР-Гостивар на име Османи Нехат, с. Чегране, Гостивар. (22827)

Пасош бр. 1621793 на име Тричковски Кирчо, с. Ораовица, Радовиш. (22830)

Пасош бр. 1756871 на име Садикова Мануела, ул. "Гоце Делчев" бр. 56, Кочани. (22831)

Пасош бр. 437344 на име Митевски Лазо, ул. Железничка" бр. 76, Штип. (22832)

Пасош бр. 273029 на име Благоја Милошески, Кичево. (22833)

Пасош бр. 1171569/99 на име Старацески Исмаил, с. Мелница, Велес. (22834)

Пасош бр. 1669197/02 издаден од СВР-Тетово на име Имери Љуљзим, ул. "Б. Тоска" бр. 161, Тетово.

Пасош бр. 1342499 издаден од СВР-Тетово на име Јанев Тоше, с. Беловиште, Тетово. (22856)

Пасош бр. 513256 издаден од СВР-Тетово на име Гавриловски Симе, с. Беловиште, Тетово. (22859)

Пасош бр. 1509310 издаден од СВР-Тетово на име Мустафи Иман, ул. "174" бр. 6, Тетово. (22862)

Пасош бр. 1465857 издаден од СВР-Тетово на име Бејтулахи Хасим, с. Челопек, Тетово. (22864)

Пасош бр. 1721275/02 издаден од СВР-Велес на име Јакимовска Летка, с. Иванковци, Велес. (22901)

Пасош бр. 01379711 издаден од СВР-Скопје на име Трајковска Милица, с. Бунарцик, Скопје. (22913)

Пасош бр. 159207/94 издаден од СВР-Скопје на име Мамути Селетин, с. Арачиново, Скопје. (22917)

Пасош бр. 654768 издаден од СВР-Велес на име Јовиќ Горан, ул. "Прва Комуна" бр. 13, Велес.

Пасош бр. 653964 издаден од СВР-Велес на име Јулијана Јовиќ, ул. "Прва Комуна" бр. 13, Велес.

Пасош бр. 1619098 издаден од СВР-Велес на име Јовиќ Милан, ул. "Прва Комуна" бр. 13, Велес.

Пасош бр. 1572251/01 издаден од СВР-Тетово на име Ељсадат Исмаили, ул. "Ј. Златановски" бр. 139, Тетово. (22924)

Пасош бр. 1138992 на име Куртиши Таџедин, ул. „Црна травка“ бр. 48, Куманово.

Пасош бр. 1587827 на име Лазаров Лазар, ул. „Мирче Ацев“ бр. 18, Св. Николе. (22542)

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 54/03 на име Абазоски Сабаир, с. Отишани, Дебар наместо "пасош бр. 146036" треба да стои "пасош бр. 1460366". (21674)

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 54/03 на име Демировски Елизон, ул. "Вашингтонска" бр. 23-б, Скопје наместо "пасош бр. 1172294" треба да стои "пасош бр. 1172291". (21776)

Чекови од тековна сметка бр. 8782009 со бр. 1106803 и бр. 1106804 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Симоновски Радомир, Скопје.

Чекови од тековна сметка бр. 2868980 од бр. 5746840 до бр. 5746846 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Пиперковски Стефан, Скопје.

Чекови од тековна сметка бр. 1903/65 од бр. 1516012 до бр. 1516031 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Матовски Илија, Скопје. (22424)

Чекови од тековна сметка бр. 4767255 со бр. 4901275 и бр. 4901278 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Рибарски Коста, Скопје. (22530)

Чекови од тековна сметка бр. 9692708 со бр. 5820769, 5820770, 5863856, 5917504, 5917505 и бр. 5917506 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Долиќоска Стојка, Скопје. (22532)

Чекови од тековна сметка бр. 7340447 од бр. 6348529 до бр. 6348533 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Илиев Ацо, Скопје. (22635)

Чек од тековна сметка бр. 6570974 со бр. 0008000-712167 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Лазаревска Маријанта, Скопје. (22677)

Чекови од тековна сметка бр. 06164468 со бр. 00170-00536717, 0017001016433 и од бр. 0017001016435 до бр. 0017001016438 издадени од Комерцијална банка на име Душка Крстевска, Скопје. (22679)

Чекови од тековна сметка бр. 131406535 со бр. 30-06287908, 0015000418678, 0015000418677 издадени од Комерцијална банка на име Црничиќ Јадранка, Скопје.

Чекови од тековна сметка бр. 15108-86 со бр. 9900-157278, 9900157280 и бр. 9900157281 издадени од Македонска банка на име Мицевски Горанчо, Скопје.

Чекови од тековна сметка бр. 110248/63 од бр. 001-4001364362 до бр. 0014001364366 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Пислевски Златко, Скопје. (22782)

Чекови од тековна сметка бр. 14617452 со бр. 0035-000000498, 0035000000499 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ристо Илиевски, Гевгелија.

Чекови од тековна сметка бр. 11337118 од бр. 1101-253 до бр. 1101257 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Милковски Новица, Скопје.

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 55/03 за чекови од бр. 0005006500494 до бр. 0005006500503 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Марковски Бране, Скопје, се сторнира.

Чекови од тековна сметка бр. 128/82 од бр. 00990-0000491 до бр. 009900000495 и од бр. 0000000002405 до бр. 0000000002412 издадени од Еуростандард банка-Скопје на име Јадранка Нацевска - Мадик, Скопје.

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 36/03 за изгубени чекови на име Илиевска Верка, Скопје, се сторнира. (22398)

Работна книшка на име Буши Џемиле, Скопје.

Работна книшка на име Рамадани Селајдин, с. Шум, Струга. (22317)

Работна книшка на име Каракамишев Миле, ул. "Петар Мусев" бр. 60, Гевгелија. (22319)

Работна книшка на име Фекрет Љатиџи, с. Матејче, Куманово. (22322)

Работна книшка на име Маја Стојанова, Делчево.

Работна книшка на име Маја Лазаревска, Скопје.

Работна книшка на име Џафери Ердоган, Скопје.

Работна книшка на име Атанасов Борчо, ул. "Б. Миладинови" бр. 9, Неготино. (22336)

Работна книшка на име Благоја Шошолчевски, Скопје. (22337)

Работна книшка на име Соколов Александар, с. Д. Подлог, Кочани. (22340)

Работна книшка на име Вучковски Тихомир, Скопје.

Работна книшка на име Каланоски Зарко, с. Вевчани, Струга. (22345)

Работна книшка на име Имери Ракип, Скопје.

Работна книшка на име Сарафиловски Борче, Скопје.

Работна книшка на име Здравкова Јулка, Скопје.

Работна книшка на име Дамовски Сашо, Скопје.

Работна книшка на име Талевска Соња, с. Бистрица, Битола. (22400)

Работна книшка на име Мухамед Синани, Скопје.

Работна книшка на име Илчо Давчев, с. Кучичино, Кочани. (22404)

Работна книшка на име Аднан Вејсели, с. Чегране, Гостивар. (22408)

Работна книшка на име Радулова Биљана, Берово.

Работна книшка на име Зоран Димовски, Скопје.

Работна книшка на име Арсов Славе, с. Облешево, Кочани. (22416)

Работна книшка на име Левески Игор, с. Белчишта, Охрид. (22423)

Работна книшка на име Бранко Ристовски, с. Волково, Скопје. (22425)

Работна книшка на име Расим Сејди, с. Брест, Скопје.

Работна книшка на име Казими Ајредин, с. Марино, Скопје. (22440)

Работна книшка на име Цанка Станојевиќ, Скопје.
 Работна книшка на име Крсто Велковски, с. Стајковци, Скопје. (22446)
 Работна книшка на име Стевковска Марица, Скопје.
 Работна книшка на име Перик Радослав, Скопје.
 Работна книшка на име Секулоски Трајче, Скопје.
 Работна книшка на име Хасан Цветет, Скопје.
 Работна книшка на име Рамизов Амет, ул. "Карацова" бр. 23, Битола. (22502)
 Работна книшка на име Котевска Елизабета, с. Бистрица, Битола. (22503)
 Работна книшка на име Марија Чакароска, Струга.
 Работна книшка на име Арифи Џеваир, Струга.
 Работна книшка на име Никовска Благница, ул. "Солидарност" бр. 31, Штип. (22512)
 Работна книшка на име Казимоски Ерицан, с. Лабуништа, Струга. (22516)
 Работна книшка на име Неделкоски Зоран, ул. "153" бр. 27, Тетово. (22519)
 Работна книшка на име Џемаил Исмаили, с. Стримница, Тетово. (22520)
 Работна книшка на име Рамадан Ибраими, с. Шипковица, Тетово. (22521)
 Работна книшка на име Гаврилоски Небојша, Тетово.
 Работна книшка на име Дејан Ристов, Радовиш.
 Работна книшка на име Марјан Темелковски, ул. "А. Бориево" бр. 137, Струмица. (22529)
 Работна книшка на име Софеска Емилија, Скопје.
 Работна книшка на име Ремзије Асани, с. Батинци, Скопје. (22558)
 Работна книшка на име Азиза Есад, Скопје. (22562)
 Работна книшка издадена од Гостивар на име Апостоловска Љубица, Скопје. (22581)
 Работна книшка на име Бекири Улјуси, с. Черкезе, Куманово. (22583)
 Работна книшка на име Јованоска Јасмина, Кичево.
 Работна книшка на име Бујар Шабани, Гостивар.
 Работна книшка на име Вехап Алији, с. Дебреше, Гостивар. (22586)
 Работна книшка на име Јованов Спасе, с. Лубница, Радовиш. (22589)
 Работна книшка на име Маркова Нина, ул. "Б. Горев" бр. 104/А-73, Велес. (22591)
 Работна книшка на име Јовановски Стамен, с. Петралица, Крива Паланка. (22594)
 Работна книшка на име Савева Изабела, Скопје.
 Работна книшка на име Караџозов Мијалче, ул. Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 12, Штип. (22600)
 Работна книшка на име Крстаноска Соња, ул. "Егејска" бр. 1/3/7, Охрид. (22601)
 Работна книшка на име Авди Авдија, Тетово.
 Работна книшка на име Габриела Младеновска, Скопје. (22609)
 Работна книшка на име Селман Ирије, Скопје.
 Работна книшка на име Стојевска Маја, Скопје.
 Работна книшка на име Ристевска Снежана, ул. "Караорман" бр. 91, Битола. (22659)
 Работна книшка на име Рамадани Џабир, Куманово.
 Работна книшка на име Иваноски Наумче, с. Ѓ. Лакочереј, Охрид. (22663)
 Работна книшка на име Идризи Бељул, с. Јеловјане, Тетово. (22664)
 Работна книшка на име Пановски Иле, ул. "Цветан Арсов" бр. 32, Велес. (22665)
 Работна книшка на име Нермин Нуијовска, Скопје. (22664)
 Работна книшка на име Исмаили Гулшен, ул. "Ѓ. Петров" бр. 16, Тетово. (22668)
 Работна книшка на име Казим Ѓулназ, Скопје.
 Работна книшка на име Асмер Фетаховиќ, Крушево.
 Работна книшка на име Зекман Синаноски, Крушево.
 Работна книшка на име Шенол Садики, Скопје.
 Работна книшка на име Салковиќ Селмо, Скопје.
 Работна книшка на име Ефтимова Данка, Скопје.
 Работна книшка на име Рафајловски Гојко, Скопје.

Работна книшка на име Агрон Жази, Скопје.
 Работна книшка на име Османи Ријат, Скопје.
 Работна книшка на име Бериша Фатиме, Скопје.
 Работна книшка на име Николов Александар, ул. "М. Тито" бр. 62/2, Штип. (22797)
 Работна книшка на име Гоце Стојанов, с. Калугерица, Радовиш. (22798)
 Работна книшка на име Лазаров Аце, с. Воиславци, Радовиш. (22803)
 Работна книшка на име Беник Асани, с. Пршовце, Тетово. (22807)
 Работна книшка на име Флоринта Фетаи, Тетово.
 Работна книшка на име Миладинов Димитри, Струга.
 Работна книшка на име Путеска Васка, Скопје.
 Работна книшка на име Цветкова Луиза, Скопје.
 Работна книшка на име Кирил Чајковски, Скопје.
 Работна книшка на име Симоновски Мирко, Скопје.
 Работна книшка на име Гаврилова Маја, Скопје.
 Работна книшка на име Стоич Југослава, Неготино.
 Работна книшка на име Велковска Дафина, с. Русиново, Берово. (22885)
 Работна книшка на име Адиоски Благоја, с. Обршани, Прилеп. (22891)
 Работна книшка на име Зоран Тасев, Скопје.
 Работна книшка на име Идризи Сабедин, Тетово.
 Работна книшка на име Узеир Балота, Скопје.
 Работна книшка на име Мемешоски Таип, с. Канатларци, Прилеп. (22920)
 Воена книшка на име Никола Ангеловски, Скопје.
 Воена книшка на име Никола Панов, Скопје.
 Воена книшка на име Јаневски Јовица, Скопје.
 Чековна картичка бр. 8619466 и чек бр. 0006000-673637 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Василевиќ Љилјана, Скопје. (22307)
 Чековна картичка бр. 9100122 и чекови од бр. 674-4450 до бр. 6744456 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ајети Елми, Скопје. (22323)
 Чековна картичка бр. 303710 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Пуфтоски Иван, с. Пештани, Охрид. (22500)
 Чековна картичка бр. 0102001 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Стефчо Коцевски, Скопје.
 Чековна картичка бр. 464433 на име Стружанчев Рузвелт, Охрид. (22916)
 Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Драга Стојановска"-с. Црни Врв-Скопје на име Серкан Елмази, с. Црни Врв, Скопје. (22302)
 Свидетелство на име Нежири Шериат, Струга.
 Свидетелство на име Мухамет Рушити, Тетово.
 Свидетелство на име Митеска Биљана, Гостивар.
 Свидетелство на име Саити Авни, Куманово.
 Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Гоце Делчев" на име Петровска Маре, Штип.
 Свидетелство од 6 одделение на име Димоски Бончо, Прилеп. (22329)
 Свидетелство од 3 година на име Мустафоски Шпејтим, Струга. (22330)
 Свидетелство од 5 одделение на име Мемешоски Мухамет, Струга. (22331)
 Свидетелство од 8 одделение на име Шерифоски Мевмет, Струга. (22332)
 Свидетелство на име Шакири Аргетим, Струга.
 Свидетелство на име Димов Даниел, Радовиш.
 Свидетелство од 7 одделение на име Исуфи Аднан, Куманово. (22339)
 Свидетелство од 1 година на име Стефанов Ванчо, Кочани. (22341)
 Свидетелство на име Стефанов Влатко, Кочани.
 Свидетелство на име Нухи Емине, Тетово. (22399)
 Свидетелство од 6 одделение на име Јовановски Ванчо, Делчево. (22402)
 Свидетелство на име Ибраимов Толат, Делчево.
 Свидетелство за завршено средно образование издадено од ДСГУ "Здравко Цветковски" на име Апостоловска Весна, Скопје. (22412)

Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Арненски Димитар, Берово. (22413)

Свидетелство од 1 година на име Петров Даниел, Кочани. (22414)

Свидетелство од 8 одделение на име Стојанчо Крстов, Кочани. (22415)

Свидетелство на име Пецева Емилија, Радовиш.

Свидетелство на име Усин Черкезов, Радовиш.

Свидетелство на име Џебри Имери, Велес. (22419)

Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Идризовиќ Елвис, с. Житоше, Крушево. (22421)

Свидетелство за 3 година издадено од ДТУ "Михајло Пупин"-Скопје на име Гани Гани, Скопје.

Свидетелство за 3 година издадено од ДСУ "Димитар Влахов"-Скопје на име Демировска Надира, Скопје.

Свидетелства за 2, 3 и 4 година издадени од медицинско училиште-Тетово на име Колачковска Наташа, Скопје. (22441)

Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Никола Карев"-Скопје на име Колачковска Наташа, Скопје. (22442)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Рустеми Бујар, Тетово. (22482)

Свидетелства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ "Наум Охридски"-Скопје на име Дарко Ѓорѓиевски, Скопје. (22493)

Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Ибраимов Талат, Делчево. (22504)

Свидетелства од 1 и 2 година на име Рахмани Исни, Струга. (22506)

Свидетелство на име Недим Асани, Гостивар.

Свидетелство од 8 одделение на име Ибраимовиќ Ајкуна, Велес. (22510)

Свидетелство од 4 година завршен испит на име Трпковски Живко, Св. Николе. (22511)

Свидетелство од 8 одделение на име Фимкова Снежана, Св. Николе. (22513)

Свидетелство од 4 година на име Адеми Фарук, Куманово. (22514)

Свидетелство од 8 одделение на име Зилхиџе Јашари, Тетово. (22517)

Свидетелство од 8 одделение на име Абдулаи Казим, Тетово. (22518)

Свидетелство на име Фериане Алиу, Тетово. (22522)

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ГМЦ "Чеде Филиповски Даме"-Скопје на име Реџеми Аџим, Скопје. (22525)

Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Арифова Џунагул, Радовиш. (22544)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома за средно образование на име Стефанов Дејан, Радовиш.

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име Елизабета Јованова, Неготино. (22436)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име Јета Дилавери, ул. "Бистрица" бр. 50, Охрид.

Свидетелство на име Артон Зекири, Тетово.

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Барба-реовски Борче, Штип. (22588)

Свидетелство на име Трајчев Дарко, Велес. (22590)

Свидетелство од медицинско училиште на име Петров Светлана, Смедерево, Србија. (22592)

Свидетелство од 8 одделение на име Далиповски Мухамед, Прилеп. (22593)

Свидетелство од 5 одделение на име Стојановска Весна, Крива Паланка. (22598)

Свидетелство на име Василев Мијалчо, Кочани.

Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Бајрам Шабани"-с. Кондово-Скопје на име Неџмедин Зибири, с. Кондово, Скопје. (22632)

Свидетелство на име Али Фетаи, Гостивар.

Свидетелство на име Алија Дашмир, Тетово.

Свидетелство на име Бунтеска Снежана, Прилеп.

Свидетелство од 2 година на име Антоовски Антон, Делчево. (22672)

Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Грозданов Димитар, Штип. (22673)

Свидетелство и диплома на име Димитровска Гордана, ул. "К. А. Арсов" бр. 16, Штип. (22674)

Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Мирчески Рубин, Прилеп. (22675)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Телефејус"-Скопје на име Али Алили, Скопје. (22688)

Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ДУЦ "Димитрие Туцовиќ" на име Мицова Марина, Скопје.

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од економското училиште "Васил Антевски-Дрен"-Скопје на име Дарко Нанов, Скопје.

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Никола Вапцаров"-Скопје на име Џејџан Имер, Скопје. (22764)

Свидетелство од 4 година на име Јустрефовска Сумер, Ресен. (22792)

Свидетелство дупликат на име Халили Енур, Гостивар. (22793)

Свидетелство на име Ајрулаи Лулзана, Тетово.

Свидетелство од 8 одделение на име Александар Сугарески, Прилеп. (22796)

Свидетелство на име Матков Ристо, Гевгелија.

Свидетелство од 8 одделение на име Михајловска Благоица, Мак. Брод. (22804)

Свидетелство од 8 одделение на име Бујар Исени, Тетово. (22808)

Свидетелство на име Миразије Елмази, Тетово.

Свидетелство на име Имриди Шабани, Гостивар.

Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Милевска Филомена, Ресен. (22819)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од ДСУ "Цветан Димов"-Скопје на име Бислими Мевљуд, Скопје. (22828)

Свидетелство од 8 одделение на име Димчева Деана, Мак. Каменица. (22874)

Свидетелство на име Наумова Невена, Богданци.

Свидетелство на име Ристо Зумров, Гевгелија.

Свидетелство на име Алија Илми, Велес. (22880)

Свидетелство на име Нермина Јалиќ, Велес.

Свидетелство на име Делиќ Мирела, Велес. (22882)

Свидетелство на име Латифов Мионе, Велес.

Свидетелство на име Николова Розетка, Кочани.

Свидетелство од 3 одделение на име Заов Дејан, с. Тркање, Кочани. (22887)

Свидетелство од 1 година издадено од "Р. Р. Ричко"-Прилеп на име Јандрески Сашо, Прилеп.

Свидетелство од 2 година на име Татијана Неделковска, Прилеп. (22889)

Свидетелство на име Авни Салији, Куманово.

Свидетелство од 1, 2, 3 и 4 година на име Артан Нуредини, Тетово. (22895)

Свидетелство на име Хусеини Лејла, Тетово. (22896)

Свидетелство на име Реџепоски Агим, Струга.

Свидетелство на име Османоски Исо, Струга.

Ученичка книшка издадена од ОУ "Ј.Х. Песталоци"-Скопје на име Јаневски Благоја, Скопје. (22690)

Индекс бр. 12408 на име Станков Александар, ул. "Д. Влахов" А2/9, Кочани. (22308)

Индекс бр. 1654 издаден од Природно математички факултет-Скопје на име Лазареска Ирена, Скопје.

Индекс бр. 1083 издаден од Медицински факултет - Скопје на име Донева Миланка, Скопје. (22526)

Индекс бр. 4252 издаден од Педагошки факултет - Скопје на име Резеарта Лимани, Скопје. (22527)

Индекс бр. 15265 издаден од Филолошки факултет - Скопје на име Игор Бансколиев, Скопје.

Индекс бр. 6808 издаден од Земјоделски факултет на име Трпковски Филип, Скопје. (22918)

Индекс бр. 42572 издаден од Економски факултет на име Костовска Дафина, Скопје. (22919)

Диплома издадена од економското училиште "К. Ј. Питу"-Прилеп на име Цветковска Даниела, ул. "Војводинска" бр. 95/2, Прилеп. (22422)

Диплома на име Стојаноски Горан, ул. "Круме Волнароски" бр. 184, Прилеп. (22515)
 Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"- Скопје на име Тодорова Јулијана, Скопје.
 Диплома за завршено средно образование издадена од ДСУ "Раде Јовчевски Корчагин" на име Иванова Љубица, Скопје. (22582)
 Диплома на име Трајкоски Благе, с. Брезница, Мак. Брод. (22602)
 Диплома од 4 степен на име Јорданов Јордан, с. Градовци, Кочани. (22670)
 Диплома издадена од средно хемиско училиште - Велес на име Балимезов Илија, ул. "Илинденска" бр. 5/А, Гевгелија. (22813)
 Диплома на име Ката Николова, Пробиштип.
 Диплома за завршено средно образование издадено од училиштето "Борис Кидрич" на име Ивановска Силвана, Скопје. (22854)
 Диплома издадена од гимназијата "Гоце Делчев" на име Рабит Малиќи, ул. "Б. Шабани" бр. 30, Куманово.
 Диплома на име Коштровска Даниела, ул. "Ј. Јорданоски" бр. 3/25, Прилеп. (22890)
 Диплома за средно образование на име Стојчевска Катерина, Скопје. (22892)
 Диплома издадена од гимназијата "Кочо Рацин"- Скопје насока економски техничар на име Грбовиќ Фаик, Скопје. (22914)
 Уверение на име Богоевска Стефанка, ул. "В. Главининов" бр. 9, Велес. (22660)
 Уверение за завршен полициски курс издадено од МВР-Скопје на име Начевски Митре, Скопје. (22671)
 Здравствена легитимација на име Хацинаумов Ивица, Велес. (22406)
 Здравствена легитимација на име Таневска Снежана, с. Богомила, Велес. (22407)
 Здравствена легитимација на име Тодоровски Дејанче, Велес. (22420)
 Здравствена легитимација на име Кристијан Ристески, Велес. (22528)
 Здравствена легитимација на име Муриќ Атице, Велес. (22579)
 Здравствена легитимација на име Дациќ Алма, Велес.
 Здравствена легитимација на име Чолеска Жаклина, Охрид. (22802)
 Здравствена легитимација на име Мечкалова Павлина, ул. "Марсова" бр. 12, Велес. (22811)
 Здравствена легитимација на име Нермина Делич, Велес. (22812)
 Здравствена легитимација на име Ламбески Ристе, Охрид. (22821)
 Здравствена легитимација на име Николова Виолета, Велес. (22884)
 Штедна книшка бр. 9270540 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Стефчо Коцевски, Скопје.
 Девизна штедна книшка бр. 9202718 издадена од Тутунска банка-Скопје на име Диниќ Виолета, Скопје.
 Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност бр. 11-3359 издадено од општина Чаир-Скопје на име Миланоски Марјан, Скопје. (22633)
 Даночна картичка бр. 4030000400484 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ТФТ Интернационал, Скопје. (22355)
 Даночна картичка бр. 4030992239752 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Импулс, Скопје. (22364)
 Даночна картичка бр. 4030992207702 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Аптека Медикал, Скопје. (22461)
 Даночна картичка бр. 4030900326816 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Агрон Медикал, Скопје. (22462)
 Даночна картичка бр. 5030000202155 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Хелнико, Скопје. (22498)
 Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Реџеп Исаки, Тетово. (22548)

Даночна картичка бр. 130058 издадена од Управа за јавни приходи на име Мостар бурекцилница, Гостивар.
 Даночна картичка бр. 5030999213140 издаден од Управа за јавни приходи Скопје на име Авто Такси АТКО ТП, Скопје. (22767)

Престанува со вршење на занаетчиска дејност Миланоски Марјан, Скопје. (22634)

Престанува со работа на 10.07.2003 година Претставништво "Макуни" Скопје, запишано во регистарот на претставништва во Министерството за економија со решение бр. 1926. (20081)

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Врз основа на член 204 од Законот за трговските друштва и Одлуката на содружниците на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ТАРАКОМ Мехмед и други ДОО Скопје экспорт-импорт, ул. „Белградска“ бр. 68, Скопје, се врши намалување на основната главнина со повлекување на дел од основачкиот влог во предмети.

Вкупниот износ на основната главнина од 1.032.500,00 денари или во противвредност од 16.926 евра се намалува за износ од 604.000,00 денари или во противвредност од 9.902 евра.

Со намалување на основната главнина, новата основна главнина на друштвото изнесува 428.500,00 денари или во противвредност од 7.024 евра.

Друштвото е согласно по барање на доверителите да ги намира или обезбеди побарувањата кои постоеле на денот кога е објавен уписот на одлуката за намалување на основната главнина во трговскиот регистар ако се пријават во рок од 90 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. (22304)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-401/3

I. Предмет на набавка:

Готови лекови и СИМС од гума и пластика, по вид и количина наведени во Прилог бр. 1 и 2 на овој повик.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејноста во согласност со набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите.

Прилогот бр. 1 и 2 може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, Скопје, ламела 3, соба број 2, во работен ден од 13,00 до 15,00 часот.

Набавката е делива.

II. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
2. Цени, во денари за наведените видови средства во списокот, франко краен корисник, без царини, без пресметан данок на додадена вредност.
3. Начин и услови на плаќање.
4. Рок на испорака.
5. Квалитет на понудените средства (производител, потекло, сертификат за квалитет).
6. Рок на употреба најмалку 1 (една) година.
7. Сите понудени готови лекови да имаат Одобрение за ставање во промет согласно член 6 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицински помагала. Одобренијата за ставање во промет кои не се објавени во „Службен весник на РМ“ да се достават во копија во прилог на понудата.
8. Рок на важност на понудата.

III. Со понудата потребно е да се достави документација согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација и
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,
- доказ за техничка способност на понудувачот (список на извршени испораки во последните три години, вклучени стручни лица).

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

IV. Критериумите за избор на најповолен понудувач се утврдени согласно член 27, став 1, алинеја втора од Законот за јавни набавки и тоа: цена 60 бода, квалитет 30 бода, начин на плаќање 5 бода и рок на испорака 5 бода.

V. Доставување на понудата.

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-401/3 во еден оригинален примерок, потпишана од одговорното лице на понудувачот и придружната документација од глава III. треба да бидат уредно доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, по пошта или во архива на адреса: Министерство за одбрана на РМ, бул. "Јане Сандански" бр. 12 или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

VI. Рок за доставување на понудата.

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите ќе се одржи на ден 24.09.2003 година во 12,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на РМ, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 02/246 02 16.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 11, 16, 35 и 38 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 - пречистен текст и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 12-2/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2-Скопје и ВП "Струмички слив", ул. "Љуба Брашнарска" бр. 5-Струмица.

1.2. Предмет на набавката: Изградба на доведен цевковод од брана "Маркова река" до разделна шахта. Цевководот е со должина од околу 3,6 км и ќе се користи за водоснабдување и наводнување. Цевките се со дијаметар Ф 500, 550 и 630 мм од ПВЦ и дел челични и се за притисок од 6 и 10 бари.

1.3. Предметот на набавката не е делив.

1.4. Планиран почеток на изведба на работите: октомври 2003 година.

1.5. Планиран рок на изведба на работите: 3 месеци.

1.6. Финансирање: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство со средства од продажбата на АД "Македонски телекомуникации".

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.8. Право на учество имаат сите физички и правни лица, регистрирани за ваков вид работи чие седиште е во Република Македонија.

1.9. Секој учесник во претквалификацијата треба да има подобност за понудувач на комплетна изведба на работите наведени во т.1.2.

1.10. Отворање на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. РОКОВИ

2.1. Рок за поднесување на пријавите: 12 дена сметано од денот на објавувањето на ограничениот повик во последното средство за јавно информирање.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Кон пријавата понудувачот треба да ја приложи следната документација:

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс);
- Техничко-технолошки бонитет;
- Економско финансиски бонитет;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- Расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката;
- Менаџерска способност;
- Искуство и стручен кадар за извршување на набавката;

- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- Доказ дека нема правосилна пресуда со која му е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста;

- Документ за регистрација за вршење на дејност;

- Референтна листа за веќе изведени слични објекти со наведена вкупна инвестициона вредност, име на инвеститорот, во последните 5 години.

3.2. Исполнување на условите од точка 3.1. се докажува со оригинален документ или копија заверена од нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА

- | | |
|--|-----------|
| 1. Техничко-технолошки бонитет | 20 поени; |
| 2. Економско финансиски бонитет | 30 поени; |
| 3. Расположива опрема и други физички капацитети | 10 поени; |
| 4. Менаџерска способност | 10 поени; |
| 5. Искуство и стручен кадар за извршување | 15 поени; |
| 6. Референтна листа на изведени објекти | 15 поени. |
| Вкупно: 100 поени | |

Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 70 поени ќе бидат претквалификувани и поканети да подготват тендерска документација и достават своја понуда.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

5.1. Пријавите треба да ги содржат сите податоци назначени во повикот.

5.2. Пријавата се доставува во 1 (еден) оригинален примерок кој треба да биде потпишан и заверен од одговорно лице на понудувачот.

5.3. Пријавата и бараната документација се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознаката “не отворај” и број на јавниот повик, а во средината на ковертот треба да биде назначен набавувачот, неговата точна адреса и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

5.4. Пријавата и бараната документација се доставува преку пошта или со предавање во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. “Ленинова” бр. 2, Скопје најдоцна до денот назначен за доставување.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Пријавите кои не се пристигнати или предадени во рокот, како и оние кои не се изготвени според позициите на повикот нема да бидат разгледани.

Пријавите кои не ги содржат бараните податоци согласно т. 3, ќе се сметаат за нецелосни и ќе се одрази врз вкупната оценка за подобност на понудувачот.

6.3. Учесството во претквалификацијата не дава автоматско право за учество на ограничениот повик за набавка.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон: (02) 3111-792, односно во Управата за водостопанство во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ” бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП “Македонијапат” - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 26/2003 е ЈП “Македонијапат” - Скопје, со седиште на ул. “Даме Груев” бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за:

1. Специјално возило за собирање на ризла и метење на патишта 1 бр. со следните карактеристики:

- механички систем за чистење со смукање,
- вграден филтер за пречистување на всмуканиот воздух (нечистотија),
- со еден мотор на машината,
- капацитет на контейнерот 5м³,
- погон на сите четири тркала,
- можност за чистење на снег до 10 см.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ” бр. 21/2002).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи името на производителот.

2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) и паритет ДДП магацин на набавувачот, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во странска валута.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот за испорака на машината.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудата треба да го содржи потеклото на производителот на машината што е предмет на набавката.

2.8. Гаранција, сервис и обезбедени резервни делови.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава Централниот регистар.

Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција. Доколку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизорски извештај, во тој случај доставува доказ од надлежна институција дека не е во обврска да изготвува ревизорски извештај и во исто време доставува друг соодветен документ за својата економска и финансиска способност, издаден од соодветна институција.

3.2. Понудувачот треба да достави потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки.

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

- каталози со основни технички карактеристики и упатства за ракување со машината,

- понудувачот да презентира дека за понудената машина вршел испорака на резервни делови од производителот.

3.5. Референтна листа за досегашни работи од ваков вид од производителот.

3.6. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот јавен повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.7. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци освен ревизорскиот извештај.

4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА

4.1. Максималната цена набавувачот ќе ја објави во согласност со член 22 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:

- Квалитет на производот	30 поени,
- Цена	30 поени,
- Начина на плаќање	20 поени,
- Рок на испорака	10 поени,
- Референтна листа на производителот	10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП “Македонијапат” - Скопје, ул. “Даме Груев” бр. 14, за Комисија за јавни набавки.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 19.09.2003 година (петок) во 12,00 часот во просториите на ЈП “Македонијапат” - Скопје, ул. “Даме Груев” бр. 14, Скопје во салата на VI кат, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијапат"-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/2003**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 27/2003 е ЈП "Македонијапат" - Скопје со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за:

1. Посипувач на сол и абразивни материјали.....4 бр. со следните карактеристики:

- запремина 6 м³,
- сопствен погон,
- со транспортна лента,
- сертификат на квалитет ISO 9001,
- ротациски светла,
- заштитна мрежа-троделен 50 x 50 мм,
- ногарки за одлагање,
- боја портокалова RAL 2011,
- управување со команден пулт од кабина.

2. Влечни посипувачи на сол и абразивен материјал.....4 бр. со следните карактеристики:

- запремина.....1,25 м³,
- ширина на посипување.....2,2 м,
- сертификат на квалитетот ISO 9001
- боја портокалова RAL 9001,
- светлосна сигнализација.

3. Снежни плугови (ножеви за чистење на снег).....4 бр.

- должина на плугот 3-3,20 м,
- со заштита од снег на моторот и ветробранско

стакло,
- дигање, спуштање и закосување на плугот да биде хидраулично со команда од кабина со можност за механичко блокирање на искосувањето,

- ногарки за одложување на плугот,
- габаритни светла со знаменца,
- боја портокалова RAL 2011,
- сертификат на квалитетот ISO 9001,
- монтажна плоча по дин. 76060A.

4. Специјална фреза со плуг за чистење на снег.....1 бр. со следните карактеристики:

- капацитет на чистење 1000 Т/час,
- далечина на отфрлање на снег до 20 м1,
- погон преку кардан.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи името на производителот.

2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) и паритет ДДП магацин на набавувачот, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот за испорака на машината.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудата треба да го содржи потеклото на производителот на машината што е предмет на набавката.

2.8. Гаранција, сервис и обезбедени резервни делови.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава Централниот регистар.

Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција. Доколку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизорски извештај, во тој случај доставува доказ од надлежна институција дека не е во обврска да изготвува ревизорски извештај и во исто време доставува друг соодветен документ за својата економска и финансиска способност, издаден од соодветна институција.

3.2. Понудувачот треба да достави потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки.

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

- каталози со основни технички карактеристики и упатства за ракување со машината;

- понудувачот да презентира дека за понудената машина вршел испорака на резервни делови од производителот.

3.5. Референтна листа за досегашни работи од ваков вид од производителот.

3.6. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот јавен повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.7. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци освен ревизорскиот извештај.

4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА

4.1. Максималната цена набавувачот ќе ја објави во согласност со член 22 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:

- Квалитет на производот.....30 поени;
- Цена..... 30 поени;
- Начин на плаќање..... 20 поени;
- Рок на испорака.....10 поени;
- Референтна листа на производителот.....10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Македонијат" - Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14, за Комисија за јавни набавки.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 24.09.2003 година (среда), во 12,00 часот во просториите на ЈП "Македонијат" - Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14 - Скопје, во салата на VI кат, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијат“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 28/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 28/2003 е ЈП „Македонијат“ - Скопје со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за:

1. Полутеретно возило..... 3 бр.

со следните карактеристики:

- продолжена кабина 1+6 седишта

- бруто маса..... до 4500 кг

- зафатнина на мотор:..... до 3000 cm³ EURO 2 (TDI)

Turbo Diesel Intercool

- сила на мотор: од 100 до 110 KS

- носивост: од 1300 до 1800 кг

- димензии на товарен сандак:

- должина: до 3500 mm

- ширина: до 2500 mm

- висина на сандак: до 400 mm

- боја: портокалова-стандард на ЈП „Македонијат“.

2. Минибус 1+16..... 1 бр.

- зафатнина на мотор: до 3000 cm³

- сила на мотор: од 100 до 110 KS.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи името на производителот.

2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) и паритет ДДП магацин на набавувачот, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот за испорака на машината.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудата треба да го содржи потеклото на производителот на машината што е предмет на набавката.

2.8. Гаранција, сервис и обезбедени резервни делови.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава Централниот регистар.

Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција. Доколку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизорски извештај, во тој случај доставува доказ од надлежна институција дека не е во обврска да изготвува ревизорски извештај и во исто време доставува друг соодветен документ за својата економска и финансиска способност, издаден од соодветна институција.

3.2. Понудувачот треба да достави потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки.

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

- каталози со основни технички карактеристики и упатства за ракување со машината;

- понудувачот да презентира дека за понудената машина вршел испорака на резервни делови од производителот.

3.5. Референтна листа за досегашни работи од ваков вид од производителот.

3.6. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот јавен повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.7. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци освен ревизорскиот извештај.

4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА

4.1. Максималната цена набавувачот ќе ја објави во согласност со член 22 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:

- Квалитет на производот	30 поени;
- Цена	30 поени;
- Начин на плаќање	20 поени;
- Рок на испорака	10 поени;
- Референтна листа на производителот	10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП „Македонијат“ - Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14, за Комисија за јавни набавки.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 23.09.2003 година (вторник), во 12,00 часот во просториите на ЈП „Македонијапат“ - Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14 - Скопје, во салата на VI кат, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Фондот за магистрални и регионални патишта-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-1/2003

Повикот е отворен и јавен, а право на учество имаат сите домашни правни лица кои се регистрирани за градежна дејност за вршење стручен надзор на работите од областа на изградбата на магистрални и регионални патишта.

1. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Предмет на набавката е вршење стручен квалитативен и квантитативен надзор на работите за изградба на Автопатот е-75, делница: Смоквица-Гевгелија од км. 1145+250 до км. 1156+478.

Фондот за магистрални и регионални патишта преку Европската банка за обнова и развој има добиено кредит за изградба на делницата Смоквица-Гевгелија од км. 1145+250 до км. 1156+478, а работите планирано е да се извршуваат од 2003 заклучно со 2005 година (период од 24 месеци).

Во рамките на предвидените градежни активности, Фондот за патишта има потреба од континуиран технички квалитативен и квантитативен надзор над изведување на работите во се спрема тендерот и Програмата за надзор.

2. РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ

Вршење стручен надзор на работите за изградба на делницата предвидено е да трае 24 месеци по потпишување на договор со понудувачот за изградба на делницата.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Извод од регистрација на дејност.

3.3. Гаранција од прифатлива Банка на износ од 500.000,00 денари со важност од 63 дена од денот на отворање на понудите.

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, оригинал или заведена кај нотар.

3.5. Годишни финансиски сметки за последните 3 (три) години.

3.6. Доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвидација, што се докажува со извод од судска евиденција во согласност со Законот за јавни набавки.

3.7. Список на објекти каде има вршено стручен квалитативен и квантитативен надзор над изградбата на магистрални и регионални патишта и автопатишта, во последните 5 (пет) години со износите, датумите и нарачателите.

3.8. Список со опис на лабораториска опрема со која располага фирмата за вршење геомеханички, асфалтни и бетонски испитувања.

3.9. Податоци за кадровската екипираност на техничките и стручни лица со кои располага фирмата и кои ќе бидат вклучени во вршење на надзорот поединечно за секое стручно лице.

3.10. Пополнета предмер-пресметка со единечни цени и вкупна цена како што е дадено во тендерската документација. Цените треба да ги содржат сите такси и давачки и данокот на додадена вредност.

3.11. Да се наведе важноста на понудата, но не помала од 63 дена од денот на доставување на понудата.

4. ОСТАНАТИ УСЛОВИ

4.1. Потпишан оригинален текст на услови од договорот.

4.2. Јазик на комуникација и водење на документацијата при вршење надзор на објектот е на англиски и македонски, а понудите се доставуваат на македонски јазик.

4.3. Работното време да се прилагоди со работното време на изведувачот на работите.

4.4. За време на изведување на работите Европската банка за обнова и развој ќе има свој експерт ангажиран да го следи целиот проект.

5. КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИУМИ

5.1. Познавање на „FIDIC“ условите и да се наведат проекти на кои сте работеле со нив.

5.2. За главниот надзорен орган и помошниците надзорни органи да биде приложено детално „CV“ за работењето.

5.3. Главниот надзорен орган и помошниците надзорни органи да потпишат изјава дека доброволно прифаќаат да работат на проектот за цело време на неговата реализација.

5.4. Понудувачот не смее да биде во никаква врска, зависност или да има интерес со било кој од изведувачот на работите, за што треба посебно да приложи изјава со која ќе ја потврди независноста.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА И ИЗБОР

6.1. Ќе се разгледуваат и оценуваат само понудите кои ги задоволуваат квалификационите критериуми и ја содржат бараната документација.

6.2. Понудена цена 45 поени.

6.3. Доказан квалитет на досега извршени работи од ваков вид 55 поени.

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ

7.1. Рокот за доставување на понудите е до 17.09.2003 година до 11,00 часот лично во архивата на нарачателот: Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје.

7.2. Понудите се доставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

7.3. Секој понудувач може да учествуваат само со една понуда.

7.4. Понудите кои не се изработени според барањата на Јавниот повик, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот рок, нема да се разгледуваат.

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

8.1. Тендерската документација може да се подигне секој работен ден од 8,00 часот до 14,00 часот во соба бр. 6 на трети кат, а по извршена уплата од 1.000,00 денари на жиро сметка бр. 300000001613049, даночен број 4030981217633, кај Комерцијална банка - Скопје.

8.2. Составен дел на тендерската документација е и проектната програма за вршење стручен надзор прифатена и потпишана од понудувачот.

Фонд за магистрални и регионални патишта

Врз основа на член 8, член 45 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на општина Могила, објавува

**БАРАЊЕ БР. 2/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗБОР НА
НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ – ВОДОСНАБДУВАЊЕ
С. БЕРАНЦИ**

1. Општи одредби
1. Набавувач: Општина Могила – 7216 Могила тел. факс 296-466;
2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за изградба на водовод во с. Беранци: трафостаница, пумпна станица и цевковод.
3. Содржина на понудата
 - име и адреса на понудувачот цена по позиции, вкупна цена со пресметан ДДВ, рок на завршување на работите, гаранција и квалитет на работите, начин и рок на плаќање.
4. Доставување на понудите
 - Понудите можат да се доставуваат и поделно за: трафостаница, пумпна станица и цевковод.Тендерската документација може да се подигне секој работен ден во општината Могила.
- Рок на доставување на понудата е 10 (десет) дена од денот на објавувањето на барањето во јавно гласило.
5. Критериум за избор на понудувач: цена, гаранција за квалитет, начин и рок на плаќање, рок на извршување.
6. Начин на доставување на понудите
 - Понудите се доставуваат на начин пропишан со одредбите на Законот за јавни набавки – Комисијата за јавни набавки, по пошта или со предавање во архивата на општина Могила – Могила.
7. Завршни одредби
 - Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледани.
8. Секој субјект (учесник) може да учествува само со една понуда.
- Информации можат да се добијат на тел. 047-296-466.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на Р. Македонија“ бр. 21/02 - пречистен текст) и Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки („Сл. весник на Р. Македонија“ бр. 24/03), Комисијата за јавни набавки на Машинскиот факултет во Скопје, објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ
НА ПОНУДУВАЧИТЕ - ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА,
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

- I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Набавувачот по ограничениот повик е Машинскиот факултет во Скопје, Карпош II бб.
2. Предмет на јавната набавка е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за изградба на објект за лаборатории.
3. Право на учество во јавната набавка има секое заинтересирано домашно, странско, правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавката.
4. Набавката се спроведува во две фази согласно Законот за јавни набавки:

- фаза на претквалификација со прибирање на техничка документација од понудувачи и
- фаза на прибирање на понуди од понудувачите кои се квалификувале во фазата на претквалификација.

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ги достават следните документи согласно член 38 од Законот за јавни набавки, со кои се докажува:
 - техничко-технолошки бонитет;
 - економско финансиски бонитет;
 - расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на предметната набавка;
 - менаџерска способност;
 - искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
 - гаранција за квалитет и за стандард (понудувачот приложува добиени атести и сертификати од домашни и странски институции или администрација).
2. Понудувачот ја доставува и придружната документација:
 - документ за регистрација за вршење на дејност;
 - документ за бонитет издаден од Централниот регистар во согласност со Правилникот за бонитет;
 - потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
 - потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
 - доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

Бараната документација се доставува во оригинални примероци или копии заверени од нотар, не постари од шест месеци.

III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

1. Документацијата се доставува во затворен коверт кој во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“ како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.
 2. Рокот за доставување на понудите е 10 дена од денот на објавувањето на ограничениот повик во последното јавно гласило.
 3. Документацијата што нема да биде доставена во наведениот рок или која нема да биде во согласност со барањата содржани во повикот и Законот за јавни набавки, нема да биде разгледувана.
 4. Пријавите се доставуваат во архивата на факултетот или по пошта на адреса на факултетот.
- Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 3063-374.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на град Скопје, објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-18/03
I – ФАЗА (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Град Скопје – Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб.
2. Предмет на јавната набавка е изградба на многу-наменска и спортска сала во Град Скопје.
3. Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани правни и физички лица кои обавуваат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 од Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: фаза I – фаза на претквалификација т.е. прибирање на документација заради утврдување на подобност на понудувачите за изведување на работи од предметот на набавката, и фаза II – прибирање на понуди од понудувачите кои се квалификувале во фазата на претквалификација.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудувачите со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- а) претставување на понудувачот: име, адреса, седиште, овластено лице, телефон и факс;
- б) документ за регистрација за вршење на соодветна дејност;
- в) документ за техничко-технолошки бонитет: расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашното искуство (референтна листа) и стручен кадар (квалификација и број);
- д) документ за економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар;
- е) потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- ф) потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- г) потврда од надлежен суд дека нема изречено мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност.

Документите наведени под точките б, д, е, ф и г, треба да бидат доставени во оригинал или копија заверена кај нотар.

III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“ и бројот на јавниот повик.

2. Рокот за прием на понудите изнесува 10 дена од последното објавување во јавно гласило.

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса Град Скопје – Комисија за јавни набавки на Град Скопје, ул. „Илинденска“ бб, Скопје, или се предаваат во архивата на Град Скопје.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Понудите што нема да бидат доставени во определениот рок и кои нема да бидат изработени според барањата содржани во повикот, како и несоодветно комплетираните, нема да се разгледуваат.

2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат да добијат на тел. 3297-283, Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина.

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност на 12.09.2003 година (петок)

АКЦИИ

Р.Б.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Почетна продажна цена на една акција (ЕУР)	Дејност
1	Единство	Тетово	1.485.528	215.707	14,52%	42.189	0,26	Производство на долна облека (освен трикотажа)
2	Ин-Комерц	Скопје	793.985	86.769	10,93%	1.697	2,56	Друга трговија со мешовити стоки
3	Прогрес	с. Славеј, Прилеп	309.655	36.514	11,79%	714	2,56	Одгледување на житни растенија
4	Автосервис	Куманово	292.392	37.018	12,66%	724	1,28	Производство на приклучна земјоделска механизација и сервисирање
5	Паластурист	Скопје	562.421	79.191	14,08%	155	12,78	Туристички агенции
6	Семкорп	Радовиш	15.338.760	722.302	4,71%	14.127	1,28	Производство на бакар
7	КИД Леарница	Охрид	4.163.551	3.937	0,09%	77	1,28	Производство на одливци
8	Полипласт	Струга	1.278.914	744.456	58,21%	14.561	2,56	Производство на други производи од пластични маси
9	6-ти Ноември	Валандово	1.500.805	1.460.454	97,31%	28.564	1,28	Ферментација на тутун
10	Билјана-Конфекција и трикотажа	Прилеп	585.773	1.446	0,25%	28	1,28	Производство на долна облека

УДЕЛИ

Р.Б.	Друштво со ограничена одговорност	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Удел за продажба (ЕУР)	Учество на уделот за продажба во вредноста на друштвото	Почетна продажна цена на уделот (ЕУР)	Дејност
1	Раде Кончар-Заварување, сечење и автоматизација	Скопје	3.305.035	572.481	17,32%	28.624	Производство на електрични машини и уреди
2	Отпад Идадија	Скопје	103.308	1.292	1,25%	32,30	Рециклажа на метални отпадоци и остатоци
3	Злетово - САСА	Скопје	188.314	637	0,34%	16,00	Трговија на големо со непрехранбени производи
4	Санде Цветковски	с. Горобинци, Свети Николе	76.694	5.681	7,41%	142,00	Поледелство
5	6-ти Ноември	Радовиш	1.521	836	55,01%	21,00	Книговодствени услуги

Капиталот во овие друштва веќе беше понуден на берзански аукции, но остана непродаден. Согласно законските измени, акциите односно уделите во овие друштва повторно се нудат за продажба по овој пат со нови одлуки на Управниот Одбор на Агенцијата за приватизација. Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 19.09.2003 година (петок).

Акциите и уделите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец август 2003 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6498
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	6108
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	4733
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на трест	6941
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	8471
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9680
16	Производство на тутунски производи	7637
17	Производство на текстилни ткаенини	4111
18	Производство за предмети за облека: доработка и боене на крзно	3179
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1313
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	4527

21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7357
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	8678
23	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	12168
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	12114
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	4355
26	Производство на производи од други неметални минерали	9674
27	Производство на основни метали	8752
28	Производство на метални производи во металопраеработувачката фаза, освен машини и уреди	6638
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	8782
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	7988
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	8124
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	5056
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11305
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5656
35	Производство на други сообраќајни средства	7812
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4611
37	Рециклажа	4477
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	10596
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	8120
45	Градежништво	5870
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	8671

51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	9101
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5810
55	Хотели и ресторани	6085
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	6204
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	10372
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	10813
64	Поштенски активности и телекомуникации	12775
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	14942
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	16408
67	Помошни активности во финансиското посредување	20621
70	Активности во врска со недвижен имот	10750
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	9107
72	Компјутерски и сродни активности	9163
73	Истражување и развој	9136
74	Други деловни активности	8917
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	8375
80	Образование	7489
85	Здравство и социјална работа	7677
90	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	7522
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10460
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7506
93	Други услужни дејности	8595
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Бр. 08-4719
28 август 2003 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 11/2001, 2/2002 и 44/2002), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2003 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-август 2003 година во однос на просечните цени на мало во 2002 година изнесува 2,1%.

Заменик директор,
Мелаим Адеми, с.р.

СОДРЖИНА

Страница

1273.	Одлука за доделување на средства на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија.....	1
1274.	Одлука за распределба на дел од вишоците на приходите над дозволеното ниво на потрошувачката во 2002 година.....	1
1275.	Одлука за ставање во мирување на амбасадите на Република Македонија во Копенхаген и Техеран.....	1
1276.	Одлука за прибавување на недвижности...	1
1277.	Одлука за давање согласност на Одлуката за набавка на основно средство.....	2
1278.	Одлука за доделување на користење на деловен простор.....	2
1279.	Одлука за образување Одбор за одбележување на јубилејот 95 години од Конгресот за определување на албанското писмо.....	2
1280.	Решение за именување претседател и членови на Одборот за одбележување на јубилејот 95 години од Конгресот за определување на албанското писмо.....	2
1281.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС "Злетовица" - Пробиштип.....	3
1282.	Наредба за престанок на важење на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони и патолошки материјал и биолошки производи по потекло од домашни и диви чапункари.....	3
1283.	Наредба за престанок на важење на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви птици, семе за вештачко осеменување, јајца за инкубација, свежо месо и производи по потекло од домашни и диви птици од СР Германија и Белгија и Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на РМ на живи домашни и диви птици, семе за вештачко осеменување, јајца за инкубација, свежо месо и производи по потекло од домашни и диви птици од Холандија.....	3
1284.	Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување.....	3
	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец август 2003 година.....	31
	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец август 2003 година.....	32

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 3298-860, 3298-769. Телефакс 3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.